



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Среда, 13 јануари 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 680 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

15.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување на средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година и во 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 42 јануари 1988 година.

П бр. 810
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за обезбедување на средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година и во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/86 и 71/86), во називот, зборовите: „од трошоците по основ“ се бришат, по зборовите: „1986 година“ се става записка, а зборовите: „и во 1987 година“ се заменуваат со зборовите: „во 1987 година и во 1988 година“.

Член 2

Во член 1 став 1 зборовите: „од трошоците по основ“ се бришат.

Во став 2 по зборовите: „на кредитите“ се додаваат зборовите: „што можат да се реесконттираат од средствата

на примарната емисија“, по зборовите: „1986 година“ се става записка, а зборовите: „и во 1987 година“, се заменуваат со зборовите: „во 1987 година и во 1988 година“.

Член 3

Член 3 се менува и гласи:

„Член 3

Право на регрес остваруваат: организациите на здружен труд за производството на производите од член 1 став 1 од овој закон; организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно доработка и со промет на големо на производите од член 1 став 1 од овој закон и организациите што се занимаваат со гоње на добиток и со производство на млеко; организациите на здружен труд што држат залихи на производите од член 1 став 1 на овој закон само за репродукциони потреби; организациите на здружен труд и организациите за стоковни резерви на општествено-политичките заедници што држат стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од член 1 став 1 на овој закон.“

Член 4

По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Член 4а

Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во износ од 100.000.000.000 динари за кредитите што ќе се користат во 1988 година.

Учеството на републиките и на автономните покраини во обезбедувањето на потребните средства за регрес по кредитите што ќе се користат во 1988 година се утврдува сразмерно со учеството на одделни републики и автономни покраини во вкупниот општествен производ на вкупното стопанство во Југославија во 1986 година – според принципот на чисти дејности, и тоа:

	Динари
СР Босна и Херцеговина	13.470.000.000
СР Македонија	5.750.000.000
СР Словенија	17.540.000.000
СР Србија без териториите на социјалистичките автономни покраини	23.470.000.000
САП Војводина	10.660.000.000
САП Косово	2.330.000.000
СР Хрватска	24.710.000.000
СР Црна Гора	2.070.000.000

Член 5

Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Средствата за регрес од член 4а став 2 на овој закон републиките и автономните покраини ќе ги уплатат во дванаесет еднакви рати што втасуваат последниот ден во месецот. Првата рата втасува на 30 април 1988 година, а последната на 31 март 1989 година.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4. зборовите: „од ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1, 2 и 3“.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „од ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1, 2 и 3“, а зборовите: „од став 2“ се заменуваат со зборовите: „од став 4“.

Член 6

Во член 6 став 3 зборовите: „став 3” се заменуваат со зборовите: „став 4”.

Член 7

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

На износот на втасаните а ненамирени парични обврски од чл. 5 и 6 на овој закон не ќе се плаќа камата.”.

Член 8

Одредбите на чл. 2 и 7 од овој закон се применуваат од 1 јануари 1988 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

16.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за покрите на курсните разлики по странски кредити, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 година.

П бр. 796
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ****Член 1**

Во Законот за покрите на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86, 31/87 и 49/87) во називот на Законот по зборовите: „разлики по” се додава зборот: „определени”.

Член 2

Во член 2 став 1 точка 4, по зборот: „кредити” се додаваат зборовите: „за опрема, суровини и репродукционен материјал”.

Член 3

Во член 3 став 1 зборот: „намирувањето” се заменува со зборот: „втасувањето”.

Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, под курсни разлики од член 2 на овој закон што делумно

ќе се покриваат се подразбираат и курсните разлики што настанале од денот на втасувањето до денот на намирувањето на обврските спрема странство за фиксните и гарантираните обврски од првиот приоритет според редоследот на плаќањата спрема странство според член 110 од Законот за девизното работење, за кои деловните банки уредно и положили динарска противвредност на Народната банка на Југославија, а девизи не можеле да бидат обезбедени.

Курсните разлики од став 2 на овој член се покриваат врз товар на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.”. Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 4, 5 и 6.

Член 4

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Член 7а

По исклучок од одредбите на чл. 1, 2, 3 и 6 од овој закон, право на покрите на курсните разлики имаат банките гаранти по странските кредити користени за изградба на објектот „Фени” Кавадарци во височина од 100% од настанатите курсни разлики од денот на користењето на странските кредити до крајот на отплатниот период, и тоа по отплатите и каматите намирени спрема странство од 1 јануари 1987 година.

Банките гаранти по кредитите на работната организација „Фени” Кавадарци се должни во корист на приходите на претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити да ги пренесат сите средства добиени од стечајната маса на оваа организација, како и за вредноста на имотот пренесен на други организации пред стечајната постапка, ако не се пренесени и обврските.”.

Член 5

По член 21 се додава нов член 21а, кој гласи:

„Член 21а

На Заедницата на југословенските железници од средствата на претсметката во 1988 година ќе и се обезбеди делумно покрите на курсните разлики по конвенциските девизни обврски настанати во периодот од 2 јули 1980 до 31 јули 1982 година спрема странските железнички управи.

Под курсни разлики од став 1 на овој член се подразбираат разликите во динарска противвредност на конвенциските девизни обврски на ден 31 јули 1982 година до 31 декември 1987 година, намалени за вкупните приходи што можеле да се остварат со пласмани на динарската противвредност на конвенциските девизни обврски од 31 јули 1982 година до 31 декември 1987 година по важечките есконтни стапки на Народната банка на Југославија.

Курсните разлики што ќе се утврдат според став 2 од овој член ќе се распоредат на вкупниот износ на ненамирените конвенциски девизни обврски на Заедницата на југословенските железници на 31 декември 1987 година и ќе се покријат при нивната реализација односно при извршувањето на обврските спрема странство во текот на 1988 година.

Заедницата на југословенските железници ќе поднесува барање за покрите на курсните разлики до Народната банка на Југославија со докази за височината на курсните разлики и за извршените плаќања спрема странство.”.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за привремените мерки за дополненије на Законот за покрите на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/87).

Член 7

Одредбите на чл. 2, 3, 4 и 5 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1988 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

17.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 година.

П бр. 792
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА****Член 1**

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година се утврдува во износ од 5.659,933.300.000 динари.

Член 2

Средствата за делумно покривање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 4.532.889.300.000 динари.

Член 3

Разликата помеѓу вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата во износ од 1.127.044.000.000 динари ќе се обезбеди од придонесот на републиките и на автономните покраини.

Член 4

Обврските на федерацијата по основ на отплата на кредитите користени за финансирање на федерацијата во 1979 година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/78), во 1980 година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/79) и во 1981 година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/80); обврските на федерацијата по основ на Законот за обезбедување дел од средствата за финансирање на сојузните стокковни резерви на индустриски производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/84 и 33/85) и на Законот за измени и дополненија на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/85); обврските на федерацијата по девизното задолжување на федерацијата од 1983 и 1985 година ќе се исплатат во 1992 година во износи што требаше да се исплатат во 1988 година, а за обврските на федерацијата

по основ на каматите што втасаа за плаќање во 1987 година по кредитите што федерацијата ги користеше кај Народната банка на Југославија врз основа на член 30 од Законот за финансирање на федерацијата, и тоа: според договорите бр. 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213 и 214 ќе се исплатат во 1992 година во износи што требаше да се исплатат во 1987 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

18.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 година.

П. бр. 789
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ****Член 1**

Во Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 71/86) во член 22 по став 2 се додава став 3 кој гласи:

„Народната банка на Југославија во соработка со овластените банки го изработува и месечно го следи остварувањето на подбилансот на готовинските девизни текови на проекцијата на платниот биланс на Југославија, врз основа на методологијата што ја пропишува Народната банка на Југославија.”

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Во член 35 став 2 зборот: „отпишувањето” се заменува со зборот: „користењето”.

Член 3

Во член 39 по зборовите: „со увоз на стоки” се додаваат зборовите: „и услуги”.

По став 1 се додава став 2, кој гласи:

„Договарање на работите од став 1 на овој член не може да се одобрува додека не се регулираат меѓусебните права и обврски на извозниците и увозниците односно додека не се регулира прашањето на наплата на стоките односно услугите по таа работа.”

Член 4

По член 40 се додава нов член 40а кој гласи:

„Член 40а

Забрането е да се врши наплата преку клириншката сметка од член 40 став 2 на овој закон за стоките и услугите извезени во земја со која платниот промет се врши во конвертибилни девизи.

Увозот на стоки и услуги со потекло од земјата од став 1 на овој член, по исклучок, може да се плаќа преку клириншка сметка, под услов таков начин на плаќање да е предвиден и одобрен во смисла на член 37 став 1 од овој закон.”

Член 5

Во член 42 став 3 зборовите: „Народната банка на Југославија” се заменуваат со зборовите: „Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија што ги подготвува во соработка со Народната банка на Југославија и со Стопанската комора на Југославија.”

По став 5 се додава став 6, кој гласи:

„Против решението на Народната банка на Југославија од став 4 на овој член не може да се води управен спор.”

Досегашниот став 6 се брише.

Член 6

По член 48 се додава нов член 48а кој гласи:

„Член 48а

Организациите на здружен труд и други општествени правни лица можат заради обезбедување на стоковна размена да вршат плаќања и наплатувања во работењето со странство преку специјални сметки и посебни банкарски аранжмани врз основа на меѓудржавни договори или врз основа на одобрение од Народната банка на Југославија издадено под условите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Со актот од став 1 на овој член поблиску ќе се дефинира што се подразбира под банкарски аранжмани и специјални сметки.”

Член 7

Во член 55 во став 4 зборовите: „и кои се трансферибилни” се заменуваат со зборовите: „а кои странското лице ги стекнало на начинот од став 1 точка 1 на овој член”.

Член 8

Во член 75 став 3 по зборовите: „од овој член” се додаваат зборовите: „и од член 81 на овој закон”.

Член 9

Во член 93 по зборовите: „платниот биланс на земјата” се додаваат зборовите: „наплатите на извозот на стоки и услуги и други наплати од странство, како и”.

Член 10

Во член 110 по став 3 се додава став 4, кој гласи: „Начинот на плаќање на увозот на стоки и услуги во смисла на член 46 став 1 од овој закон, во услови на примена на овој член, го утврдува Сојузниот извршен совет.”

Ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7.

По став 7 се додаваат ст. 8 и 9, кои гласат:

„Под обврски по странски кредити во смисла на овој закон се подразбираат втасаните обврски за отплата на странските кредити од член 2 на Законот за кредитните односи со странство.

Под конвенциски обврски во смисла на овој закон се подразбираат обврските од билатералните и мултилатералните договори што ги ратификувале Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет, а од кои произлегуваат обврски за федерацијата.”

Член 11

Во член 113 зборот: „стоките” се заменува со зборовите: „суровините и репродукциониот материјал”, а по зборот: „дозволата”, зборовите: „сразмерно со остварувањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија”

се заменуваат со зборовите: „зависно од остварувањето на извозот и на девизниот прилив на секоја организација на здружен труд”.

Член 12

Во член 115 по став 4 се додава став 5, кој гласи: „Пресметаниот обем на плаќање на увозот на опрема што се плаќа во готово се намалува сразмерно со неостварениот извоз и со девизниот прилив во тековната година.”

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 6 до 8.

Член 13

Во член 117 став 4 по зборовите: „обемот на плаќањето” се додаваат зборовите: „на увозот на опрема и”, а на крајот од текстот се брише точката и се додаваат зборовите: „и го пресметува обемот на плаќањето на увозот на опрема.”

Во став 5 на овој член запирката и зборовите: „зголемување, намалување и користење” се бришат, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и начинот на усогласување на правата на увоз и плаќање во странство утврдени врз основа на овој закон и на сојузниот закон со кој се уредува прометот на стоки и услуги со странство, со остварениот извоз и девизен прилив.”

Член 14

Во член 119 по став 3 се додаваат ст. 4 и 5 кои гласат: „Општествено признатите репродукциони потреби од ст. 1 и 3 на овој член и правата од чл. 120 и 122 на овој закон се усогласуваат сразмерно со девизниот прилив на организацијата на здружен труд, остварен во однос на извршениот извоз во тековната година.

По исклучок од одредбите на овој член, на организациите на здружен труд што имаат подолг циклус на производство во смисла на член 117 став 6 од овој закон, пресметаните општествено признати репродукциони потреби им се усогласуваат со истекот на кварталот со извозот и девизниот прилив на тие организации остварени во претходен период од една година во однос на нивниот износ и девизниот прилив остварен за истиот период што му претходи на тековниот период.”

Член 15

Во член 120 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат: „На организацијата на здружен труд која, во смисла на член 117 став 6 од овој закон, има подолг циклус на производство, овластената банка од член 108 на овој закон може, за потребите на тоа производство, по нејзино барање однапред да ѝ ги зголеми општествено признатите репродукциони потреби, врз основа на склучените договори за извоз според кои го остварува извозот во тековната односно во наредната година.

Ако организацијата на здружен труд од став 3 на овој член не го оствари извозот во договорениот рок, овластената банка ќе ѝ ги намали општествено признатите репродукциони потреби пресметани за тековната година односно општествено признатите репродукциони потреби во наредната година.”

Член 16

Во член 123 по зборот: „извозот” се додаваат зборовите: „и девизниот прилив.”

Член 17

Во член 124 во став 3 се додава нова реченица, која гласи: „Упатство за пресметување на општествено признатите репродукциони потреби од овој став донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана.”

Член 18

Во член 126 во став 1 точка 1) зборовите: „односно за зголемување или намалување” се бришат.

По точка 1) се додава нова точка 2) која гласи:

„2) за усогласување на сите права на увоз и плаќање во странство со остварениот извоз и девизиот прилив.“. Досегашните точ. 2 до 4 стануваат точ. 3 до 5.

Член 19

Во член 128 став 4 по зборовите: „без лицитација“ се додаваат зборовите: „и височината на обврската за извоз што, во однос на обемот на увозот на стоки за широка потрошувачка, организацијата на здружен труд е должна да ја оствари“.

Член 20

По член 134 се додава член 134а, кој гласи:

„Член 134а

Правото на увоз и плаќање во странство на организациите на здружен труд од член 119 став 2 на овој закон, на општествените правни лица од чл. 132, 133-и 134 од овој закон им се намалува за неизвршениот извоз и девизиот прилив утврден во проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година, што за секој квартал го утврдува Сојузниот извршен совет.“.

Член 21

Член 158 се менува и гласи:

„Ако со прописите е предвидена заштитна мерка односно мерка на безбедност одземање на предметите во врска со извршеното кривично дело или стопански престап или прекршок, Главниот девизен инспектор може во вршењето на девизна контрола привремено да ги одземе предметите со кои е извршено кривично дело или стопански престап или прекршок или што биле наменети за извршување, или настанале со извршувањето на кривично дело, стопански престап односно прекршок. За одземањето предмети Главниот девизен инспектор издава потврда.

За одземањето на предметите, Главниот девизен инспектор е должен веднаш да го извести органот надлежен за водење на постапката.“.

Член 22

По член 200 се додава нов член 200а, кој гласи:

„Член 200а

Прописите од чл. 4, 5, 6, 10, 13, 19 и 23 на овој закон Сојузниот извршен совет ќе ги донесе најдоцна до 31 јануари 1988 година.“.

Член 23

По член 200а се додава нов член 200б, кој гласи:

„Член 200б

Во првото тримесечје на 1988 година плаќањето за потребите на репродукцијата организацијата на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот ќе се врши во определен обем по првиот приоритет од член 110 на овој закон, и тоа зависно од девизиот прилив на организацијата на здружен труд и од нејзиното право на увоз и плаќање, во согласност со платниот биланс на Југославија.

Сојузниот извршен совет, во согласност со платниот биланс на Југославија, ќе донесе поблиски прописи за спроведувањето на одредбата од став 1 на овој член. Заради спроведување на одредбата од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет може да одобри користење на девизните резерви.“.

Член 24

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

19.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, а во врска со чл. 10 и 62 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85 и 65/87), Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА

Тргувајќи од условите и можностите за развој, со оваа резолуција, како годишен плански акт за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, се утврдуваат задачите, мерките и активностите за остварување на политиката на општествено-економскиот развој во 1988 година.

Резолуцијата тргнува од Долгорочната програма за економска стабилизација и од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година. Со оваа резолуција, врз основа на член 62 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, се усогласува остварувањето на целите и задачите од Општествениот план со можностите и условите за развој во 1988 година.

Резолуцијата е операционализација на Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството, на Програмата за консолидација на надворешната задолженост и на Програмата – Непокриени внатрешни долгови и можностите за нивна елиминација. Мерките и задачите од Резолуцијата и од овие програми, покрај веќе извршените и претстојните системски промени, други промени и стратегии, претставуваат единствена целина на мерките и активностите за остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација и за спроведување на одлуките од XIII конгрес на СКЈ.

Имајќи ги предвид мерките на економската политика, донесени заради реализација на среднорочниот план и на овие програми, што дејствуваат, со Резолуцијата се утврдуваат само новите задачи, мерки и активности што треба да се остварат во 1988 година, како и оние за кои се отвора процесот за реализација, со оглед на нивниот развоен карактер.

1. Повеќегодишните економски тешкотии и сложените надворешно-економски услови, при перманентна недоследност во спроведувањето на договорената политика на развој, ја продлабочија општествено-економската криза, која во многу свои аспекти се заостри. Поради тоа акциите, мерките и задачите на економската политика за 1988 година се насочуваат во правец на запирање на негативните тенденции и започнување на позитивни процеси на стабилизација на стопанството.

Тргувајќи од целите утврдени со Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството (соборување на инфлацијата, повторно забрзување на развојот на стопанството и на општеството врз база на натамошниот развој на социјалистичките самоуправни односи и обезбедувањето социјална сигурност и услови за растеж на животниот стандард на населението) во 1988 година активноста ќе се насочи кон мерките што можат да дадат ефекти во релативно кратки временски рокови. Истовремено е неопходно ангажирање за целосно остварување на Програмата.

2. Економската политика во 1988 година има две основни обележја. Таа е политика на стабилизирање на нашето стопанство на најсуштествените точки на нестабилноста и политика на отворање подлабоки промени во стопанскиот систем, развојната ориентација и структурата на стопанството, која комплементарно со краткоричните мерки ќе го отвори и забрза процесот на долгорочна стабилизација на нашето стопанство.

Интервентните мерки во областа на цените, личните доходи и општата и заедничката потрошувачка се донесени поради крупните растројства во стопанството и поради потребата негативните тенденции, пред сè растечката инфлација, да се запрат во што пократок временски рок. Тие мерки ќе дејствуваат и во еден период од 1988 година, додека не се создадат поскладни односи што обезбедуваат поголема стабилност во стопанството. Во тој период ќе се реализира дел од системските промени и соодветни мерки засновани врз усвоените програми и врз оваа резолуција, што ќе обезбедуваат економските механизми и дејствува-

њето на пазарните законитости да го оневозможат повторниот растеж на инфлацијата и да придонесуваат за стабилизација на стопанството.

3. Економската политика во 1988 година тргнува од реформските промени во стопанскиот систем, со кои ќе се обезбедува јакнење на пазарната самостојност на организациите на здружен труд, реални цени на факторите на производството и, врз тие основи, јакнење на квалитативните фактори на стопанисувањето.

Јакнењето на пазарното стопанисување и функционирањето на единствениот југословенски пазар се најсуштествени услови за јакнење на социјалистичкото самоуправавање, поскладен материјален и општествен развој и успешно одвивање на процесот на децентрализација на сите нивоа на општествено-политичкото организирање.

Во почетокот на 1988 година, во рамките на Уставот на СФРЈ, ќе се извршат соодветни промени во стопанскиот систем.

По измените на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд, во текот на 1988 година ќе се извршат натамошни значајни промени на стопанскиот систем.

4. Економската политика ќе го поддржува одлучното отворање на процесот на структурни промени во стопанството и, во врска со тоа, промени во развојната ориентација засновани врз концептот на отворено стопанство. Во тој поглед првокласно значење има извозната ориентација на стопанството, во прв ред на конвертибилното подрачје, технолошкиот развој, штедењето на енергија и суровини, како и натамошниот развој на земјоделството, сообраќајот и туризмот. Приоритет ќе има развојот на мали производствени единици од општествениот и индивидуалниот сектор, со што се решава еден од основните структурни проблеми на нашето стопанство и каде што можат, релативно брзо, да се остварат производствени резултати. Основни услови и претпоставка за структурни промени се јакнењето на пазарните законитости и реалните цени на факторите на производството, така што и развојната политика мора да биде заснована врз нив. Ваквата ориентација ќе биде поттикнувана со адекватни стопанско-системски механизми и со мерки на економската политика.

I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

1. Основна задача на сите носители на стопанските и општествените активности во 1988 година ќе биде соборувањето на инфлацијата, како синтетички израз на општествено-економската криза. Ќе се преземаат синхронизирани и ефикасни мерки на антиинфлационата политика засновани врз промени во стопанскиот систем, со кои ќе се отстрануваат причините за инфлаторното стопанисување, ќе се обезбеди нормализација на монетарните и финансиските текови, намалување на вкупните трошоци на стопанството, јакнење на неговата материјална позиција и, врз тие основи, зголемување на вкупната ефикасност на стопанисувањето, поголемо вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот и јакнење на неговата извозна ориентација, зголемување на понудата врз база на квалитативните фактори на стопанисувањето, намалување на потрошувачката и побарувачката на пазарот.

За остварување на основната задача се утврдуваат следните приоритетни, меѓусебно поврзани активности: 1) динамизирање на извозот и пораст на производството врз база на подигање на ефикасноста на стопанисувањето и отворање на процесот на структурни промени; 2) јакнење на материјалната положба на стопанството, посебно на неговата репродуктивна способност; 3) јакнење на пазарната самостојност на организациите на здружен труд и остварување реални цени на факторите на производството; 4) остварување на Програмата за консолидација на надворешната задолженост; 5) остварување на Програмата за консолидација на внатрешните долгови.

2. Основната проекција на општествено-економскиот развој се заснова врз претпоставката дека со Резолуцијата доследно ќе се спроведува усвоената економска политика и дека ќе започне процесот на подлабоки промени во стопанството и општеството. Остварувањето на предвидените цели на материјалниот развој бара јакнење на материјалната положба на стопанството и зголемување на неговото учество во распредениот доход, како и сведување на

потрошувачката во реални рамки. Во такви услови е можно да се оствари реален растеж на општествениот производ од 2,0%, со растеж на индустриското производство од 2,0% и на земјоделското производство од 4,0%. Притоа ќе се оствари и растеж на продуктивноста на трудот во индустријата 1,0%, на бруто инвестициите во основни средства 2,5%, на вработеноста 1,0% и на животниот стандард 1,3%.

- Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и услуги треба да изнесува 17.240 милиони долари (околу 5,0%), во што извозот на стоки 12.150 милиони долари (околу 4,9%), а приходот по основ на услуги 5.090 милиони долари (5,1%), од тоа приходот по основ на туризмот 1.895 милиони долари (6,3%), сообраќајот 2.100 милиони долари (5,0%), додека дознаките од странство би изнесувале 4.615 милиони долари. Од друга страна, увозот на стоки и услуги би достигнал 15.995 милиони долари (9,5%), а во тоа увозот на стоки 14.400 милиони долари (9,5%). Увозот на репродуктивен материјал би изнесувал 10.830 милиони долари (10,2%), на опрема 2.420 милиони долари (10,2%) и на стоки за широка потрошувачка 1.150 милиони долари (2,17%).

- Во областа на енергетиката ќе се обезбеди снабденост на стопанството и населението на тој начин што ќе се произведе електрична енергија 86,5 млрд kWh, јаглен 76,2 милиони тони, сурова нафта 4,2 милиони тони, природен гас 3,1 милијарди m³, нафтни деривати 16,8 милиони тони и кокс околу 3 милиони тони.

- Во областа на земјоделството треба да се оствари производство на пченица од околу 5 милиони тони, пченка околу 12 милиони тони и месо 1.355 илјади тони, откуп на пченица околу 3,5 милиони тони. Треба да се зголеми и извозот на земјоделски и прехранбени производи (5%).

- Странскиот туристички промет ќе се зголеми за околу 3%, а домашниот ќе се задржи на нивото од 1987 година.

3. За распределба на доходот и на чистиот доход во 1988 година се утврдуваат следните индикативни пропорции на распределбата на ниво на стопанството на Југославија: учеството на потрошувачката (лична, општа и заедничка) во доходот ќе изнесува 75,1%, учеството на акумулацијата во доходот ќе изнесува 13,3%, а стапката на акумулативноста 3,5%.

II. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА УСЛОВИТЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ НА ПРИМЕНАТА НА ИНТЕРВЕНТНИТЕ МЕРКИ

1. Законите и другите прописи донесени заради пресекување на подлабоките растројства во стопанството и создавање на претпоставки за реализација на Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството и даваат специфично обележје на економската политика во 1988 година.

1.1. Со активноста на надлежните органи на сите општествено-политички заедници ќе се обезбеди доследно извршување на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги, донесена со претходно отстранување на ценовните диспаритети во периодот на нејзиното важење.

1.2. Ќе се анализираат исправките на паритетите на цените на производите и услугите, извршени на 15 ноември 1987 година и, најдошна до крајот на јануари 1988 година, ќе се извршат корекции на цените.

1.3. Во спроведувањето на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка, организациите на здружен труд се должни во време на траењето на Законот пропорциите на распоредувањето на чистиот доход да ги усогласат со пропорциите и појдовните големини што ќе бидат утврдени квартално во согласност со законот.

1.4. Со измените на Законот за ограничување на општата и заедничката потрошувачка во 1988 година во согласност со Резолуцијата ќе се обезбеди приходите за општи општествени и за заеднички потреби да растат побавно во однос на номиналната стапка на растежот на доходот на општественото стопанство, со што ќе се оствари намалување на учеството на овие форми на потрошувачка во народниот доход во согласност со Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството.

1.5. Во периодот на примената на интервентните мерки со реализација на Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството ќе се создадат неопходни услови за престанување на нивното важење и за отворање простор за дејствување на економските законитости и механизмите на пазарот. Во тој правец ќе дејствуваат мерките и активностите за динамизирање на извозот и пораст на производството на нивото на зголемена ефикасност на стопанисувањето и отворање порцесот на структурни промени, јакнење на акумулативната способност на стопанството, јакнење на економската, деловната и пазарната самостојност на организациите на здружен труд, остварување на Програмата за консолидација на надворешната задолженост и остварување на Програмата за консолидација на внатрешните долгови.

Мерките и активностите на економската политика утврдени со оваа резолуција се насочени кон стабилизација на стопанството и создавање услови за надминување на растројствата во стопанството, што бараа интервентни мерки, како и за стабилизација на стопанството преку афирмација на пазарот и на економските механизми.

III. ПОЛИТИКА НА РЕГУЛИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА И ВНАТРЕШНАТА ЗАДОЛЖЕНОСТ

1. Политика на регулирање на надворешната задолженост

1.1. Тргувајќи од фактот дека обврските спрема надворешниот долг суштествено го ограничуваат развојот на земјата и го оптоваруваат стопанството, кај странските доверители ќе се настојува, во рамките на програмите за реконструирање на нашите обврски, да се рефинансира дел од главницата на долгот што втасува за плаќање во 1988 година при поповолни услови за кредитирање (рокови за отплата, гресе период, каматни маржи и др.).

1.2. Заради олеснување на положбата на стопанството оптоварено со големи обврски спрема конвертибилното подрачје, со Програмата за консолидација на надворешната задолженост за периодот од 1988 до 1995 година ќе се настојува во 1988 година да се обезбеди ануитетите по обврските спрема ова подрачја да го товарат тековниот девизен приход за околу 25%.

По завршувањето на преговорите со странските доверители за репрограмирање на надворешниот долг на СФРЈ, Сојузниот извршен совет ќе го разгледа проблемот на стопанството на натпросечно задолжените СР и САП, ќе предложи мерки за обезбедување девизни средства и за тоа ќе го известат Собранието на СФРЈ.

1.3. Покрај ангажирањето нови кредити, ќе се создаваат услови за користење на дополнителни извори на странска акумулација врз база на иновативни решенија, со претворање на дел од долгот во динари, во рамките на заедничките вложувања, со продажба на дел од долгот за обврзници и врз база на други форми на финансиска соработка. По согледувањето на потребите и можностите ќе се извршат и измени и дополненија на соодветните закони.

1.4. Ќе се преземат мерки за зголемување на девизното штедење, јакнење на мотивацијата на граѓаните за продажба на девизи, за продуктивно вложување и користење на заштедите на југословенските работници - повратници од странство. До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерките предвидени со програмата за консолидација на надворешната задолженост, а по потреба и други мерки.

1.5. Ќе се преиспитаат сите стопанско-системски решенија што на посреден или на непосреден начин не го стимулираат девизното штедење на населението и ќе се извршат соодветни измени заради дефинитивно создавање долгорочно стабилни услови за зголемување на штедењето и обезбедување доверба кај граѓаните во штедењето.

1.6. На граѓаните ќе им се овозможи, под условите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет повторен откуп на девизите во истата банка по тековниот курс, за патување во странство, ако во текот на годината и продале девизи на таа банка. До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерките предвидени со Програмата за консолидација на надворешната задолженост.

1.7. На банките и менувачниците ќе им се надоместуваат реалните трошоци и определената заработка во работите на откуп на девизи. До крајот на првиот квартал ќе се

донесат мерките предвидени со Програмата за консолидација на надворешната задолженост.

1.8. На нашите работници вработени во странство ќе им се овозможи купување на станови за девизни средства, а на градежните организации на здружен труд што се занимаваат со изградба на станови за пазарот ќе им се овозможи да вршат продажба на станови на нашите работници вработени во странство за девизни средства. Тој износ на средства ќе се вклучи во основот за пресметка и корекција на правата на увоз и плаќање, со тоа што по тој основ да не можат да се остваруваат динарски поттикнувања на извозот. До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерките предвидени со Програмата за консолидација на надворешната задолженост.

1.9. Ќе се создадат услови на југословенските државјани на работа во странство да им се овозможи купување на југословенски стоки, вклучувајќи и станови, за девизи со продажба на девизи преку овластена банка. Тој износ на средства се вклучува во основницата за пресметка и корекција на правата на увоз и плаќање, со тоа што по тој основ не можат да се остваруваат динарски поттикнувања на извозот.

До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерките предвидени со Програмата за консолидација на надворешната задолженост.

1.10. Паралелно со создавањето и ширењето на примарниот и секундарниот пазар на хартии од вредност, ќе се преземаат мерки средствата на граѓаните од продадени девизи да се вклучуваат во овој пазар.

1.11. Ќе се извршат измени и дополненија на соодветни прописи за да им се овозможи на организациите на здружен труд долговите, што се репрограмираат, да ги отплатат во првобитните рокови на втасување, ако е тоа за нив поповолно. До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерките предвидени со Програмата за консолидација на надворешната задолженост.

2. Политика на регулирање на внатрешните долгови

2.1. Ќе се донесат мерки за комплексно санирање на внатрешните долгови и ќе се овозможи нивно повторно настанување врз основа на реализацијата на Програмата за елиминирање на внатрешните долгови. Ќе се спроведе стриктна финансиска дисциплина при исполнувањето на обврските од должничко-доверителските односи, издвоените гаранции, емитираните хартии од вредност и отворените акредитиви.

До крајот на февруари 1988 година ќе се операционализира Програмата за елиминирање на внатрешните долгови и притоа ќе се предложат мерки и активности.

2.2. Во рамките на можностите на банкарскиот систем и со операционализација на другите мерки од Програмата за елиминирање на внатрешните долгови, а во согласност со важечките прописи, ќе се преземат мерки за финансиска консолидација на организациите на здружен труд што се во економски тешкотии, а имаат економска перспектива, извозно се ориентирани, пред сè на конвертибилното подрачје и се носителите на заедничките програми на производството, технологијата, извозот на стоки и услуги.

При санирањето на организациите на здружен труд што имаат пазарна перспектива, а финансиската структура на средствата им е несоодветна, значително поактивна улога ќе имаат санаторите односно банките.

2.3. Со измени на прописите за санацијата и стечајната постапка ќе се создадат услови за поголема правна заштита на доверителите за да го задржат правото на имот и по завршената санациона постапка во поглед на одлучувањето за неговото користење и располагање. Ќе се оцени оправданоста на покривањето на загубите врз товар на деловниот фонд над износот што обезбедува негов интегритет, при задолжителен надомест во подоцнежните периоди.

2.4. Заради согледување на можностите за решавање на внатрешните долгови на стопанството и на банките, а посебно на големите меѓусебни долгувања и побарувања на стопанските субјекти, ќе се преиспита можноста за примена на мултилатералниот клиринг во стопанството и банките, како постојан систем на внатрешните плаќања, како и систем на плаќањата и платниот промет во земјата.

2.5. Ќе се преиспита начинот на утврдување на негативните курсни разлики и ќе се предложат соодветни промени на нивното покритие кај Народната банка на Југославија и кај банките заради оневозможување на користењето на примарната емисија за тоа покритие, како и за покритие на непокриените загуби. Ќе се укине практиката на одложени плаќања, а курсните разлики ќе се пренесат врз корисниците на кредитите.

2.6. По завршувањето на преговорите со странските доверители во рамките на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките, а посебно во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, Сојузниот извршен совет ќе го проучи проблемот на натрпосечната задолженост и за тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ.

2.7. Ќе се предложи решение врз потрајна основа за покритие на курсните разлики на банките – гаранти по користените кредити од странство за проектот „ФЕНИ“.

IV. СТРУКТУРНО ПРИСПОСОБУВАЊЕ, ЈАКНЕЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

1. Политика на поттикнување на структурните промени

1.1. Дејствувањето на пазарните законitosti и реалните цени на факторите на производството ќе претставуваат основа на структурните промени. Тргувајќи од тоа, ќе се поттикнува развојот на доходовно, извозно и техничко-технолошки пропульзивните програми, пред сè во рамките на помалите, рационални и високо акумулативни производствени единици.

1.2. Посебно ќе се поддржува развојот на науката и технологијата на линија на квалитетно менување на стопанската структура и ќе се создадат услови за настанување на нови развојно-истражувачки и производствени активности, засновани врз современите технолошки процеси, согласно со Одлуката за стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ. Ќе се создаваат услови за значително поголема поврзаност на стопанството и научноистражувачката работа врз основите на реалните процени на можностите за примена на иновациите и истражувањата во производството и извозот на стоки, услуги и знаење.

1.3. Со развојот на помалите, специјализирани капацитети во различни модалитети, поврзано со различните програми за производство и услуги и форми на сопствеништво, ќе се обезбеди пораст на понудата на стоки и услуги и ќе се создадат услови за изградба на современа и флексибилна производствена структура, приспособлива кон барањата на пазарот, кон технолошките и организационите промени, што овозможува порационално производство, помали трошоци и полесно управување, што ќе придонесе за зголемување на вкупната ефикасност на стопанството и на неговата конкурентна способност на домашниот и странскиот пазар.

1.4. Со промени во стопанскиот систем и со мерките за економско поттикнување ќе се обезбеди јакнење на меѓународниот и меѓурегионалниот трансфер на ресурси и нивно рационално насочување во ефикасните програми за извоз и производство. Во таа смисла ќе се поттикнуваат заедничките вложувања помеѓу организациите на здружен труд, посебно во проекти од рамките на заедничките програми за производство и извоз, заедничките програми за развој што се остваруваат со здружување на труд и средства од Фондот на федерацијата и ќе се создаваат услови за поинтензивно ангажирање на странски капитал преку различни форми на соработка.

1.5. Со средствата ослободени со рефинансирање на обврските по странските долгови, како и со средства од нови кредити, ќе се обезбедат поповолни материјални услови за вложување во развојот на производството и услугите за извоз и во технолошкиот развој. Овие средства ќе се насочуваат врз основа на единствена примена на показателите и мерилата при оценувањето на финансиско-пазарната рентабилност и општествено-економската ефикасност на инвестиционите проекти и со поставување на долната граница на рентабилноста на инвестициите, гледано од општествено становиште, преку минимално прифатливата економска стапка на приносот (која не смее да биде пониска од стапката што е еднаква на каматната стапка на странските кредити, зголемена за два процентни поени). Во 1988 година кредитите од светската банка првенствено ќе се користат за финансирање на извозните програми и проекти.

1.6. Во согласност со Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, доследно ќе се спроведува процесот на преориентација на стопанските капацитети што работат со загуби, а немаат реални услови за економско здравување, кон нови, економски рационални и рентабилни производствени програми.

1.7. Во првото полугодие на 1988 година ќе се донесат основите на политиката за промена на стопанската структура на Југославија, со кои ќе се обезбеди непосредно поврзување на тековната и развојната политика.

1.8. Ќе се пристапи кон измена на Општествениот план на Југославија заради создавање плански претпоставки за интензивирање на процесот на структурни промени и усогласување на потрошувачката со реалните можности и со потребите за развој.

2. Зголемување на акумулацијата и инвестициона политика

2.1. Зголемувањето на акумулацијата и на стапката на акумулативноста е една од основните цели на економската и развојната политика.

Со стимулирање на сите видови штедење, со рефинансирање на дел од надворешниот долг, со заеднички вложувања со странски партнери, како и со користење на некредитните форми на странски средства ќе се создаваат услови, низ економски оправдани вложувања во организациите на здружен труд, да се обезбеди зголемување на бруто акумулацијата.

2.2. Ќе се поттикнува концентрацијата на финансиски средства во банките и по пат на активирање на можните форми на хартии од вредност со купување од страна на стопанството и граѓаните и со поедноставување на купувањето и циркулацијата на хартиите од вредност.

2.3. Заради порационална алокација на средствата за инвестиции, со остварување самостојност на банките во донесувањето на инвестиционите одлуки и поднесувањето одговорност за вложувањата, сите инвеститори ќе имаат еднакво право при конкурирањето во сите банки во земјата за одобрување кредити. Притоа како основна конкурентност на проектот ќе служат критериумите од Заедничката методологија за оцена на општествената и економската оправданост на инвестициите и на ефикасноста на инвестирањето во СФРЈ, според која приоритет имаат проектите што ќе остваруваат поголема економска стапка на принос, проектите со најголем нето девизен ефект, проектите со подобра техничко-технолошка структура во корист на посовремената опрема, проектите што се засноваат врз домашни ресурси во кои земјата има компаративни предности и проектите што придонесуваат за поефикасна заштита на човековата средина.

2.4. Ќе се воспостави единствен информациона систем за следење на намеруваните инвестиции.

2.5. Во првиот квартал инвеститорите и банките со согледување на билансот на расположивите средства и со оцена на можностите за концентрација на средствата врз самоуправна основа, како и со оцена на економската оправданост на довршување на големите објекти со фазна изградба кои во што пократок рок можат да дадат ефекти на зголемувањето на производството, извозот и вработувањето, ќе ги утврдат реалните рокови за завршување и ќе ја преиспитаат оправданоста на натамошната изградба на објектите што не ги исполнуваат овие услови.

V. ОСНОВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

1. Политика во областа на економските односи со странство

1.1. Политиката во областа на економските односи со странство ќе биде насочена кон зголемување на извозот, а посебно на конвертибилното подрачје, остварување на значително поголем девизен прилив и зголемување на извоз на услуги.

Во првото тримесечје на 1988 година плаќањето за потребите на репродукција на организациите на здружен труд чии извоз е поголем од увозот ќе се врши во определен обем според првиот приоритет од член 110 на Законот за девизното работење, и тоа зависно од девизниот прилив на организацијата на здружен труд и од нејзиното право на увоз и плаќање, во согласност со платниот биланс на земјата.

Се овластува Сојузниот извршен совет, во согласност со платниот биланс на земјата, со своја одлука да обезбеди извршување на став 2 од оваа потточка, вклучувајќи ја можноста на привремена интервенција од девизните резерви.

Сојузниот извршен совет до средината на февруари 1988 година ќе предложи соодветни решенија за одредбите од Нацрт-законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење што во декември 1987 година останаа неусогласени.

1.2. Ќе се води политика на реален курс на динарот, со примена на методологијата која е во согласност со Законот за девизното работење. Приспособувањето на курсот на динарот ќе биде во функција на одржување на ценовната конкурентност на стопанството во извозот, остварување на платниот биланс на земјата и усогласување на понудата и побарувачката на девизи на девизниот пазар. Зголемување на девизниот прилив, посебно од конвертибилното подрачје, ќе се оствари со јакнење на ценовните и неценовните фактори на конкурентноста на извозот на стоки и услуги, како и со текуштата и развојната економска политика. Со политиката на курсот на динарот и со други мерки на економската политика ќе се обезбеди доходна мотивираност за извоз најмалку на нивото од 1987 година.

1.3. Ќе се обезбеди во сите меѓусебни побарувања на општествено политичките заедници и стопанството и републиките и покраините и федерацијата да се воведат реална камата, како принципиелен економски однос.

Во врска со претходното, Сојузниот извршен совет до крајот на април 1988 година ќе го проучи проблемот и ќе предложи начин и динамика на преминување на овој систем, при што примената на овој систем врз дел од сметките ќе започне во 1988 година.

1.4. Ќе се намалат вредноста на увозот и бројот на позициите на стоките што се на рестриктивни режими (контингенти и дозволи), а ќе се зголеми вредноста на увозот и бројот на позициите на стоките во режимот „слободно“ и условно слободно. Натомошната либерализација на увозот нема да се однесува на земјоделско-прехранбените и други производи што се наоѓаат под непосредна контрола на цените. Ќе се поедностави процедурата за увоз на стоки во целост.

1.5. Намалување на побарувачкото салдо од земјите со клириншки начин на плаќање, како и од земјите во развој, ќе се врши и преку дополнителни испораки на стоки од тие земји со претворање на дел од овие побарувања во кредити, со користење на побарувањата на одделни земји од трети земји, со изградба на инвестициони објекти во СФРЈ и во трети земји.

Ќе се подготват посебни мерки за поттикнување на зголемиот увоз на стоки според дополнителните листи од земјите со клириншки начин на плаќање, посебно од СССР, заради намалување на побарувачкото салдо.

Заради намалување на побарувачкото салдо во размената со земјите во развој ќе се зголеми обемот на увозот на основните сировини што се набавуваат од овие земји.

1.6. Заради остварување на поголем девизен прилив во 1988 година ќе се намали релативното учество на компензационите работи со индустриски развиените земји на Запад во однос на 1987 година, а со земјите во развој и земјите со кои размената се врши според стоквни листи ќе се обезбеди поповолна структура на извозот и увозот, со поголем обемот на увозот на дефицитарни сировини и репродукциони материјали и други производи неопходни за снабдување на единствениот југословенски пазар. Обемот на размената во рамките на малограничниот промет со соседните земји ќе се оствари во процент до 20% од вкупната стоквна размена со односната земја со поповолна динамика на увозот. Кај некои работи на долгорочна производствена кооперација и продолжување на старите договори чиј рок изминува, ќе се води сметка тие работи во основа да обезбедуваат структурно приспособување на стопанството за производство за извоз, со истовремено диференцирање на овие работи од долгорочните комерцијални договори. Работите на посредување, облагородување и слично ќе се одобруваат ако придонесуваат за поголем девизен прилив.

1.7. Плаќањата за увоз на опрема од конвертибилното подрачје ќе се вршат во износ од 45% од пресметаната

амортизација за опрема и во височина од 12% од остварениот извоз на конвертибилното подрачје во 1987 година.

1.8. Ќе се зголеми користењето на стоквните кредити за увоз на опрема, сировини и репродукциони материјали потребни за производство и извоз за околу 24% во однос на 1987 година. Ќе се задржи нивото на увозните оптоварувања од 1987 година на увозот на сировини и репродукциони материјали по основ на стоквните кредити.

1.9. Ќе се воведат царински олесненија за увозот на неопходната опрема што не се произведува во земјата заради реализација на заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз на конвертибилното подрачје и за заштита на човековата средина.

1.10. Ќе се поттикнува остварувањето на заедничките програми за производство и извоз во согласност со критериумите од Одлуката за поблиските елементи што треба да ги содржат заедничките програми за развој на производството и извозот.

1.11. Поттикнувањето на извозот на туристички и сообраќајни услуги ќе има рамноправен третман со поттикнувањата на извозот на стоки, уважувајќи ги специфичностите на одделните сектори на стопанисување на светскиот пазар.

Народната банка на Југославија ќе ги изучи ефектите од примената на чекот на Народната банка на Југославија врз зголемувањето на девизниот прилив од туризмот и намалувањето на приватниот клиринг и ќе предложи соодветни решенија.

1.12. Ќе се обезбедат средства во височина од 1% од остварениот девизен прилив од туризмот во 1987 година за општа туристичка информативно-пропагандна дејност спрема странство. Динамиката на ставањето на располагањето и на користењето на средствата ќе се усогласи со динамиката на спроведувањето на информативно-пропагандната дејност.

1.13. До крајот на април 1988 година ќе се подготви и ќе се донесе единствена методологија за следење и евидентирање на девизниот прилив од туризмот.

1.14. Ќе се задржи дополнителното поттикнување на извозот на земјоделско-прехранбени производи на ниво на земјата во обем кој овозможува зголемување на извозот на овие производи и надминување на протекционистичките бариери во развиените земји на запад.

1.15. Ќе се обезбедат права на откуп на девизи за плаќање на опремата што не се произведува во земјата, а за потребите на здружување на организациите на здружен труд од развиените републики и САП Војводина и организациите на здружен труд во стопански недоволно развиените републики и САП Косово. По овој основ увезената опрема мора да биде лоцирана на подрачјето на развиените СР и САП Косово.

1.16. Поголема доходна мотивираност на организациите на здружен труд што имаат склучени договори за долгорочна производствена кооперација со партнери од земјите од конвертибилното подрачје и од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање ќе се постига со намалување на царинската стапка и увозните давачки за оние стоки што исклучително ќе се употребат во производство на стоки за извоз по таа кооперација, а во согласност со одредбата од член 50 на Царинскиот закон.

1.17. Ќе се преземат мерки да се оневозможи увозот на нафта и други стоки по основ на побарувања на инвестициони работи во странство, се додека не се решат меѓусебните права и обврски на извозниците и увозниците.

2. Политика во областа на производството и услугите

2.1. Со мерките на економската политика ќе се поддржува порастот на индустриско производство, а посебно производството наменето за извоз на конвертибилните пазари.

Ќе се стимулира производството кое има доходна верификација на пазарот, извозно е ориентирано и значи технолошки развој, штедење на енергија и сировини.

Со олесненија во даночната и царинската политика ќе се поддржува основањето и почетокот на производството во помалите производствени и услужни капацитети на општествениот и индивидуалниот сектор.

2.2. Ќе се поведе постапка за измени и дополненија на Општествениот договор за основите на заедничкото деј-

ствување во спроведувањето на политиката на развојот на малото стопанство во СФРЈ, како и на соодветните прописи, и со тоа ќе се овозможи побрз и посестран развој на малото стопанство во разни области на стопанството. Ќе започне нивно пошироко вклучување во меѓународната поделба на трудот преку долгорочни кооперантски односи, заеднички вложувања и други форми на економска соработка со странство. Во согласност со тоа ќе се предложат соодветни измени на прописите.

2.3. Со даночната и кредитната политика (олесненија и ослободување од плаќањето данок од доходот за поголемите организации што вложуваат во малото стопанство, за отворање и почеток на работата на самостојни дуќани, вложување во опрема, реконструкција и модернизација на дуќани, вработување на работници и др.) ќе се стимулира основањето и развојот на малото стопанство без оглед на тоа дали се работи за организации што користат општествени средства или средства на трудот во сопственост на граѓаните. Ќе се обезбеди право на увоз на репроматеријали за работа на организациите на малото стопанство што се извозно насочени. Со кредитната политика на банките ќе се поттикнуваат програмите на малото стопанство што придонесуваат за зголемување и реструктурирање на производството за извоз, супституција на увозот, развој на производствената кооперација и дефицитарните услуги, како и за активирање на неискористените општествени средства за развој на капацитетите на малото стопанство.

2.4. Врз основа на измените и дополненијата на Договорот на републиките и покраините за заедничките основи на даночната политика, ќе се утврдат заеднички основи за исклучување од даночната основица на средствата што граѓаните ги вложуваат во набавка на опрема за работа со самостоен личен труд, а ќе се оневозможи отуѓувањето односно продажбата на набавената опрема во рок пократок од три години од моментот на набавката.

2.5. Ќе се укинат вредносните и временските лимити за увозот на опрема, репроматеријали и резервни делови што го вршат носителите на личен труд исклучително за сопствени потреби.

Со царински бенефиции врз селективна основа ќе се стимулира увозот на машини и опрема што го вршат носителите на личен труд, а што не се произведуваат во земјата.

2.6. Републиките и автономните покраини ќе извршат соодветно усогласување на прописите со кои се регулира основањето и работењето на самостојните дуќани, договорните организации на здружен труд и задругите во согласност со решенијата од Договорот за усогласување на условите и начинот на вршење стопански дејности со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните.

Ќе се испита можноста за измени на соодветните прописи за да се овозможи вршење на општествените и други професионални дејности со личен труд самостојно во вид на занимање.

2.7. Сојузниот извршен совет во првиот квартал на 1988 година ќе донесе програма на мерки и активности за унапредување на дејноста за собирање и преработка на секундарните сировини, заради унапредување, собирање, преработка, рециклирање и користење на секундарните сировини, како и за развој и примена на соодветните технологии за супституција на увозот и за штедење на примарните сировини и енергијата.

2.8. Во првиот квартал ќе се склучи општествен договор за заедничката политика на геолошките истражувања на минералните сировини до 1990 односно до 2000 година.

2.9. Во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1988 година ќе се обезбеди производство на соодветни количества енергија и увоз на одделни видови енергија во количествата што недостигаат.

2.10. Организациите на здружен труд од електростопанството во првиот квартал на 1988 година, во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство, ќе извршат избор на економски рационалните еколошки и развојно оправдани и безбедни нови енергетски објекти, посебно објектите за заедничка изградба и тој избор ќе го внесат во Заедничкиот план на електростопанството на Југославија. При тоа ќе ја утврдат динамиката на изградбата на овие објекти, обемот и структурата на изворите на финансирање, како и ќе предложат конкретни мерки и решенија за обединување на сите функции во водењето на един-

ствениот електроенергетски систем на земјата. Како предуслов за остварување на оваа задача, во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство ќе се иницира да се забрза работата и да се постигне договор за основните начела на здружување на труд и средства за заедничка изградба на електроенергетски објекти во југословенскиот електроенергетски систем.

Доколку не се остварат задачите од претходниот став до крајот на првиот квартал 1988 година, Сојузниот извршен совет ќе го извести Собранието на СФРЈ и ќе предложи начин на разрешување на ова прашање.

2.11. Неопходно е склучување, најдоцна до крајот на првото тримесечје 1988 година, на општествен договор за солидарно обезбедување на електрична енергија на СР Црна Гора во услови на откажување од изградбата на хидроцентрали во кањонот на Тара заради заштита на кањонот, и создавање услови за негова реализација.

2.12. Заедничкиот план на организациите на здружен труд од електростопанството здружени во Заедницата на југословенското електростопанство, Заедничката програма за развој на производството на јаглен и Заедничката програма за истражување, производство и транспорт на нафта и гас во текот на првото полугодие ќе се усогласат со Програмата за развој на енергетиката до 2000 година.

2.13. Општествено-политичките заедници до крајот на првото тримесечје ќе ги преиспитаат своите прописи во областа на користењето на природните извори, изградбата на инвестициони објекти и др. за да се отстранат пречките и да се создадат поповолни услови за поголемо вложување во заедничката изградба на енергетски објекти.

2.14. Во првото тримесечје ќе се покрене иницијатива за склучување на општествен договор за мерките за поттикнување на отворањето на нови и модернизација на постојните рудници за јаглен и експлоатациони полиња на нафта и гас. Во рамките на овој договор ќе се предвиди и преземање на мерки за заштита и унапредување на човечката средина.

2.15. Ќе се забрза реализацијата на плановите и програмите за развој во областа на енергетиката, сообраќајот и врските и водостопанството за да се искористат во поголема мера расположивите капацитети во градежништвото. Врз таа основа ќе се обезбеди поголемо функционално поврзување на домашните изведувачи на инвестициони работи во земјата и нивна поголема конкурентска способност во странство.

2.16. Ќе се стимулираат организациите на здружен труд да здружуваат средства за изградба на туристички објекти за користење на годишен одмор на домашните туристи, како и за развој на младинскиот и детскиот туризам.

Ќе се поттикнуваат домашните организации на здружен труд да градат туристички објекти наменети, пред сè, за странска побарувачка, заедно со туристичките организации врз основа на заеднички вложувања и заедничко користење.

Организациите на здружен труд ќе се стимулираат, пред сè, за здружување на средства заради извоз на стоки преку туризмот, заради зголемување на девизниот прилив.

2.17. Дел од средствата од странски извори ќе се насочат и за развој на туристички услуги од повисок стандард.

Заради поголемо користење на компаративните предности во туризмот, покрај другите мерки на економската политика, ќе се обезбеди насочување на средствата за развој на општествениот сектор од домашни и странски извори (заеднички вложувања и временски закуп), а ќе се стимулира и вложувањето на граѓаните во развој на туризмот.

2.18. Со поттикнувачки мерки од надлежноста на републиките и на автономните покраини и општините ќе се обезбедат средства за развој на комуналната и туристичката инфраструктура.

2.19. Заедницата на југословенските железници и Заедницата на Југословенските ПТТ ќе ги усогласат своите заеднички планови со одредбите на Општествениот план на Југославија и на Законот за основите на системот на општествено планирање и за Општествениот план на Југославија, најдоцна до крајот на првото полугодие 1988 година, за да се поддржат тие планови со мерките на тековната економска и кредитна политика.

2.20. Ќе се донесе заедничка програма за инвестициони работи и финансирање на модернизацијата на магистралната пруга Јесенице/Сежана - Гевгелија/Димитровград. Во првото полугодие ќе се донесе закон за финансирање на програмата со кој ќе се реализира меѓудржавната обврска за изградба на заедничка гранична станица ЈЖ - МАВ кај Суботица.

Во првото тримесечје ќе се предложи општествен договор за финансирање на железничката инфраструктура.

2.21. До крајот на првиот квартал 1988 година ќе се преиспита можноста и ќе се утврди начинот на компензирање на разликата помеѓу трошоците за експлоатација и приходите на ЖТО Титоград на железничката пруга Титоград-Божај.

2.22. Во првото полугодие ќе се донесат: Општествен договор за изворите на средства за одржување, реконструкција и изградба на патишта, Закон за финансирање на изградбата на автопатот „Братство-единство“, вклучувајќи и изградба на патишта според Осимските спогодби и изградба и реконструкција на магистралните патишта од интерес за целата земја и Закон за финансирање на завршувањето на изградбата, опремувањето и ставањето во функција на коаксијално-кабелскиот систем „Централ“.

2.23. Кредитните средства од меѓународни финансиски институции, наменети за сообраќајот, ќе се насочат приоритетно за продолжување на изградбата на автопатот „Братство-единство“ и за модернизација на пругата Јесенице/Сежана - Гевгелија/Димитровград.

2.24. Во границите на расположивите можности, ќе се насочуваат средства за кредитирање на пласманот на бродови и шински возила за домашните превозници - врз основа на Договорот за критериумите за кредитирање на пласманот на домашна опрема, бродови и сообраќајни средства во земјата до 1990 година.

2.25. Ќе продолжи набавката на бродови и авиони на хипотекарен кредит, под услов со нивната експлоатација да се оствари девизен прилив најмалку во вредноста на отплатата на кредитот. Набавката на авиони и бродови на кредит ќе се врзува и за извоз на југословенски стоки и услуги.

2.26. Заради побрз развој и унапредување на производството на агроиндустрискиот комплекс, ќе се обезбедат рамноправни, стабилни и долгорочни услови за стопанисување, засновани врз дејствувањето на пазарните законитости, имајќи ги предвид специфичностите на ова производство.

2.27. Ќе се донесе Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе. Ќе се покрене иницијатива да се донесе до крајот на првото тримесечје соодветен договор за обезбедување на средства за премии за млеко, како и додатни премии за млеко во ридско-планинското подрачје и обезбедување на средства за регресирање на цените на квалитетен приплоден подмладок во сточарството и на трошоците за вештачко осеменување.

2.28. До крајот на февруари ќе се донесе Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основа на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството.

2.29. Републиките и автономните покраини ќе ги оптимизираат утврдените задачи и обврски и ќе создадат услови за реализација на Договорот за основите на заедничката земјишна политика.

2.30. Во првото тримесечје ќе се склучи договор на републиките и на автономните покраини за производство и промет на семе и посадочен материјал. Овој договор вклучува и единствена методологија и единствени прописи за производство и промет на семе и посадочен материјал.

2.31. Во првото тримесечје Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните совети на СР и на САП, со Здружниот сојуз на Југославија и здружните сојузи на републиките и на автономните покраини, ќе предложи целосна програма на мерки за поттикнување и здружување на земјоделците меѓусебно и со организациите на здружен труд и за развој на организирано стоковно производство на индивидуалниот сектор. Ќе се обезбеди кадровско јакнење на задругите и поголемо влијание на науката и на современата технологија врз зголемувањето на производството на стопанствата на земјоделците.

2.32. Собранијата на републиките и на автономните покраини, како и другите субјекти, во првото тримесечје ќе донесат Општествен договор за остварување на стратегијата на развојот на агроиндустриското производство до 2000 година и ќе обезбедат примена на мерките од тој договор предвидени за 1988 година.

2.33. Во првото тримесечје ќе се иницира донесување на Договор за единствено функционирање на системот на противградна заштита, за спроведување на мерките и обезбедување средства за модернизација на системот.

2.34. Социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, како и другите заинтересирани субјекти, во првото тримесечје ќе поведат постапка за донесување на Општествен договор за заедничките основи на политиката на хидромелиорација до 1990 година и ќе обезбедат остварување на предвидените мерки од тој договор во 1988 година.

2.35. Стопанските комори и здруженијата и заедниците, при ангажирање на научните институти, ќе ја интензивираат активноста врз согледувањето на условите за зголемување на производството и за давање стручна помош во отстранувањето на причините за недоволно користење на капацитетите и изнаоѓањето можности за воведување на повеќесменска работа во организациите на здружен труд за да се покажат ефектите од таа активност уште во 1988 година.

2.36. Ќе се обезбеди консолидирање и оспособување на постојните сојузни организации за вршење на функциите во согласност со Стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ во областа на метрологијата, патентите и стандардизацијата, унапредување на библиографската дејност, како и основање на Југословенска банка на растителни гени и единствен систем на научно-технолошките информации.

2.37. Ќе се обезбедат релевантни статистички истражувања за науката и технологијата, како и установување и следење на селективен број научни и технолошки индикатори, вклучувајќи го и технолошкиот биланс на земјата и остварувањето на соодветна споредливост со странските податоци.

3. Политика на вработување

3.1. Самоуправните интересни заедници за вработување, во соработка со организациите на здружен труд, врз основа на утврдените кадровски потреби, ќе донесат програми за преквалификација и доквалификација на работниците на кои ќе им престане работниот однос поради престанувањето на работата на организациите на здружен труд и на работниците што се јавуваат како технолошки виоши поради неопходните технолошки и организациони унапредувања, заради нивно повторно вработување односно распоредување на други работи.

3.2. Ќе се води политика на вработување на младите стручни кадри оспособени за современа примена на науката и технологијата врз основа на плановите на кадровските потреби на организациите на здружен труд.

3.3. Самоуправните интересни заедници за вработување и другите самоуправни организации, при материјална и друга поддршка на општествено-политичките заедници, ќе ја продолжат активноста врз воведувањето единствен систем на информирање во посредувањето при вработувањето на единственото југословенско подрачје на трудот и со тоа ќе придонесат за поголема организирана територијална подвижност на населението заради вработување.

4. Општоопштествени и заеднички потреби

4.1. Средствата за општоопштествени и за заеднички потреби во републиките и автономните покраини можат за 1988 година да растат по стапка која е за 10 процентни поени пониска од номиналната стапка на растеж на доходот на општественото стопанство, со што би се остварила определбата за намалување на учеството на овие средства во националниот доход заради растоварување на стопанството и јакнење на неговата акумулативна способност.

Ограничувањата од став 1 на оваа потточка не се однесуваат на придонесите на републиките и автономните покраини во Буџетот на федерацијата, на придонесите на

републиките и автономните покраини за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата, на делот од приходите од основниот данок на промет на нафтените деривати, за средствата на буџетите на општествено-политичките заедници за стоконни резерви, на приходите на буџетите од средствата на населението и на средствата за пензиско-инвалидско осигурување.

Ќе се обезбеди растежот на пензиите и инвалиднините да биде во согласност со растежот на личните доходи.

Во републиката односно во автономната покраина може да се утврди растеж на средствата за општи општествени и за заеднички потреби селективно по одделни намени и корисници во рамките на дозволената стапка на растеж од став I на оваа потточка, со тоа што да се обезбеди во рамките на тоа приоритет на средствата за научно-истражувачка работа што се здружуваат преку самоуправните интересни заедници за наука.

До крајот на јуни 1988 година ќе се донесе Договор на републиките и покраините со кој ќе се обезбеди осигурување на целта од Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и за стабилизација на стопанството, така што учеството на општата и заедничката потрошувачка во националниот доход да биде 30% во 1990 година.

4.2. Во првото тримесечје на 1988 година ќе се предложат соодветни измени во сојузното законодавство и во републичките и покраинските законодавства за пензиско и инвалидско осигурување заради нивно усогласување со реалните можности на доходот на стопанството (ревизија на правата и поострување на условите за стекнување бенефициран стаж, на условите за одење во инвалидска и предвремена пензија, преиспитување на некои институти на пензиското и инвалидското осигурување од чл. 30 и 32 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување на работниците). Притоа, ќе се има селективен пристап спрема корисниците со најниски пензии и со заштитен додаток. Средствата на СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување до измените на законските прописи за пензиското и инвалидското осигурување нема да се користат за инвестициони вложувања.

4.3. До крајот на првото тримесечје ќе се иницира донесување на Договор за заедничките основи на финансирањето на општите општествени и на заедничките потреби, со кој ќе се обезбеди единствено дефинирање и категоризирање на општоопштествените и на заедничките потреби, утврдување на изворот на средствата и информирање за движењето на средствата за општоопштествени и за заеднички потреби.

4.4. Во сите општествено-политички заедници ќе се преиспита оправданоста на постоењето на мрежа на институции што се финансираат од придонесите на личните доходи, од доходот на стопанството или од буџетите на општествено-политичките заедници, а посебно постоењето на самоуправни интересни заедници, чие основање според Уставот на СФРЈ не е задолжително, како и на оние за кои средства се обезбедуваат со закон. Републиките и автономните покраини ќе ги утврдат критериумите за рационализација на мрежата на самоуправни интересни заедници.

Во согласност со ревизијата на правата утврдени со закон, ќе се обезбеди укинување на институциите, како и спојување на сродните институции.

Ќе се премине кон самофинансирање или делумно самофинансирање на одделните дејности или институции, кон рационализација на стручните служби во самоуправните интересни заедници, основање на заеднички сервис за поголем број заедници и други органи и организации.

4.5. Во сите општествено-политички заедници ќе се врши рационализација на бројот и содржината на прописите и на другите акти заради намалување на административните работи, реорганизација и рационализација на работите и задачите заради нивна модернизација. Ќе се изврши намалување на бројот на вработените, а со измени на прописите и на другите акти, подобрување на кадровската структура во државните органи, вклучувајќи ги дипломатско-конзуларните претставништва во странство, како и во стручните служби на сојузните државни органи и на органите на општествено-политичките организации.

4.6. Ќе се води политика на намалување на бројот на непроектните работници во организациите на здружен труд и на бројот на вработените во заедниците за

осигурување, во банките и во другите финансиски организации.

Организациите на здружен труд од областа на стопанството ќе ја преиспитаат потребата од постоење на сегашниот број деловни заедници, здруженија, претставништва и други асоцијации на стопанството и ќе предложат значајно намалување на нивниот број, како и намалување на бројот на вработените во нив.

Ќе се преиспитаат прописите со кои се регулираат стопанските претставништва во странство, како и нивниот број и ќе се разработат критериумите за нивна рационализација.

До крајот на првото тримесечје субјектите од ст. 1 и 2 на оваа потточка ќе донесат мерки за извршувањето на тие обврски и задачи.

4.7. До крајот на април заедниците за осигурување ќе ги преиспитаат тарифите на премиите на имотното осигурување и ќе извршат нивна усогласеност со обврските за надомест на штетите според договорите за осигурување.

Ќе се преиспитаат и различните провизии, членарини и други извојувања од доходот заради нивно намалување и рстоварување на стопанството.

5. Политика на општествените дејности

5.1. Со порационално работење и штедење во општествените дејности, при јакнење на учеството на индивидуалниот сектор и населението во финансирањето на заедничките потреби, ќе се намалат расходите за финансирање на општествените дејности од доходот на општественото стопанство.

5.2. Во областа на здравството приоритет ќе има развојот на превентивната и примарната здравствена заштита. Во рамките на републиките и на автономните покраини ќе се изврши поделба на трудот помеѓу здравствените организации врз функционален принцип по одделни нивоа на здравствената заштита. Ќе се иницира склучување на договори на републиките и на автономните покраини за поделба на трудот и за усогласување на развојот во укажувањето на најсложените медицински услуги и самоуправни спогодби помеѓу здравствените организации во областа на трансплантацијата, кардиохирургијата и онкологијата.

5.3. Со мерките на даночната, кредитната и царинската политика, како и со други мерки на општествено-политичката заедница во рамките на своите надлежности ќе се подобри положбата на уметничкото творештво, а посебно заштитата на најзначајните и најзагрозените културни блага, ќе се подобри општествената положба на книгата и ќе се унапреди библиотечарската дејност.

5.4. Со мерките на даночната и царинската политика и со други мерки на економската политика, општествено-политичките заедници, во рамките на своите надлежности, ќе создаваат услови за побрз развој на општествениот систем на информирање, на средствата за јавно информирање, посебно на информативно-политичките гласила, а во согласност со материјалните можности.

5.5. Во областа на образованието ќе се врши приспособување на наставните планови и програми заради оспособување на кадри за побрзо овладување со современите технички решенија.

5.6. Општествената грижа за децата ќе има приоритет во реализацијата на социјалната политика.

5.7. Средствата за научноистражувачка работа што организациите на здружен труд непосредно ги вложуваат не подлежат на ограничување и можат да растат побргу од растежот на општествениот производ.

6. Политика на личните доходи

6.1. Регулацијата на утврдената политика на распределба на личните доходи ќе се обезбеди со доследно спроведување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот во СФРЈ. Организациите на здружен труд со политиката на распределба на личните доходи ќе ја поттикнуваат личната мотивираност за поголема продуктивност, производство и намалување на трошоците.

Во доследното спроведување на распределбата на личните доходи според општествениот договор мора да се обезбеди врзување на растежот на личните доходи за стап-

ката на акумулативноста, на доходот по работник, на доходот според средствата и бруто-личните доходи по работник, усогласувајќи ги со пропорциите и појдовните големини за распоредување на чистиот доход.

Доколку во распоредувањето на доходот се утврдат поголеми растројства, надлежните органи на општествено-политичките заедници ќе интервенираат со мерките што можат да ги користат врз основа на своите уставни и законски овластувања.

Ќе се поведе иницијатива да се преиспитаат постојните решенија и да се преземат мерки за измена и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот, заради поефикасно остварување на определбите во согласност со Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и за стабилизација на стопанството.

6.2. Бруто-личните доходи по еден работник во дејностите надвор од материјалното производство ќе се усогласуваат со растежот и со нивото на бруто-личните доходи во стопанството, а во согласност со обемот и квалитетот на извршената работа.

6.3. Ќе се извршат измени и дополненија на прописите во републиките и во автономните покраини со кои ќе се обезбеди височината на загарантираниот личен доход да се усогласува тримесечно со растежот на просечниот личен доход. Заради тоа ќе се прошират изворите на средства за загарантираните лични доходи.

7. Политика во областа на пазарот и цените

7.1. Тргувајќи од отстранувањето на диспаратот на цените, со спроведувањето на други мерки од Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и за стабилизацијата на стопанството ќе се создаваат услови за формирање на цени според условите на пазарот, како и за да се задржат воспоставените релативни односи на цените.

Сојузниот извршен совет до крајот на првото тримесечје ќе свон посебна програма на либерализација на цените, рок до кој таа програма ќе биде реализирана, нејзина динамика и критериуми. Реализацијата на таа програма ќе почне во текот на 1988 година, така што во согласност со создавањето на неопходните услови од Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и за стабилизација на стопанството до крајот на 1988 година за значителен дел на производи цените ќе се формираат според условите на пазарот. Истовремено, врз основа на воспоставените паритети на цените, ќе се утврди динамиката на натамошното отстранување на ценовните диспаритети во согласност со определбите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Ќе се преземаат, по потреба, мерки на непосредна контрола на цените. При пропишувањето на мерките на општествена контрола на цените ќе се осигури цените на производите на меѓусебно поврзаните производства и прометот, по правило, да имаат ист облик на формирање на цените, во зависност од условите на стопанисувањето и од постигнатиот степен на пазарната конкуренција.

7.2. Заради воспоставување на похармонични односи помеѓу понудата и побарувачката и за спречување на монополските појави на пазарот и растежот на цените, федерацијата и републиките односно автономните покраини ќе обезбедат трајни и стабилни извори на средства за финансирање на сојузните и републичките односно покраинските стоковни резерви при договореното единствено функционирање на системот на стоковните резерви. Сите општествено-политички заедници и определени организации на здружен труд, според утврдените програми, ќе го забрзаат формирањето на стоковните резерви. Средствата на буџетите на општествено-политичките заедници, што се насочуваат за стоковни резерви, ќе се изземат од ограничувања. Заради овозможување организациите на здружен труд да ги финансираат стоковните резерви, ќе се извршат соодветни измени на Законот за средствата на резервите.

7.3. На ниво на земјата ќе се изработат материјални биланси на основните земјоделско-прехранбени производи.

Заради стабилност на пазарот на земјоделско-прехранбени производи ќе се обезбеди долгорочно договара-

ње на производството на овие производи за домашниот пазар и за резерви.

Ќе се склучи договор за усогласување на меѓусебните односи во формирањето, обновувањето и користењето на стоковните резерви за интервенции на пазарот.

7.4. Како постојани извори на средства за финансирање на стоковните резерви ќе се употреби и дел од средствата од основниот данок на промет на определени производи, 80% од наплатените прелевмани, позитивната разлика од делот на обединетиот увоз на кафе и на други производи и други средства што самостојно ги обезбедуваат социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

7.5. Заради стабилизација на пазарот во Платниот биланс на Југославија за 1988 година ќе се предвидат средства за увоз на стоки за широка потрошувачка и репроматеријали и ќе се организира реализацијата на тој увоз заради спречување на монополското однесување.

7.6. Не ќе им се даваат субвенции на селективните кредити, стимулации и дотации на организациите на здружен труд што држат прекумерни залихи заради создавање на вештачки недостиги на стоки на пазарот.

7.7. Ќе се усогласат режимите на формирање на цените со режимите на увозот, така што за производите чии цени се формираат слободно увозниот режим да биде полиберален. Ќе се преиспиува и, по потреба, ќе се намалува нивото на заштита (царини и други давачки) за производите чии цени се формираат слободно и за оние чии цени растат натпросечно.

За земјоделските производи нивото на намалување на заштитата (царини и други давачки) не може да се намали ако увозните цени се пониски од заштитните.

7.8. Ќе се преиспита методологијата за утврдување на релативните односи на цените, уложувајќи го и критериумот на „светската цена“, кој ќе биде попрецизно дефиниран.

7.9. Ќе се преиспита оправданоста на формирањето на цените спрема заедничките елементи во инфраструктурните дејности (енергетика, железнички и ПТТ сообраќај), најдоцна во првото тримесечје. Заради создавање на постабилни услови за рботење на организациите на здружен труд во областа на стопанската инфраструктура, ќе се води соодветна политика на цените.

7.10. Ќе се преиспита карактерот на заштитните цени на земјоделските производи, интерниот паритет на цените на основните земјоделски производи и листата на производи за кои се пропишуваат заштитни цени, заради обезбедување на долгорочен интерес на производителите за зголемување на производството.

7.11. Цените во прометот и од увозот ќе се формираат, во основа според условите на пазарот, во согласност со начинот на формирање на цените на истите производи во производството односно во увозниот режим. Ќе се преземат мерки за подобрување на економската положба на трговијата на мало, посебно на трговијата на земјоделско-прехранбени производи.

7.12. Ќе се преиспита системот на формирање на цените во прометот и врз основа на тоа, ќе се донесат соодветни мерки заради јакнење на економската функција на трговијата.

7.13. Ќе се зајакне активноста на органите на пазарната инспекција врз сузбивање на појавите на монополистичко однесување на југословенскиот пазар и во контролата на спроведувањето на прописите за цените и за квалитетот на домашните стоки и услуги, како и на увозните стоки. За таа цел ќе се прошири надлежноста на Сојузната пазарна инспекција и ќе се овозможи основање на нејзини подрачни органи.

8. Кредитно-монетарна политика

8.1. Заради соборување на инфлацијата, воспоставување и одржување на урамнотежни надворешно-економските движења, обезбедување на предвидениот стопански растеж, ќе се води рестриктивна кредитно-монетарна политика. Растежот на паричната маса ќе биде побавен од растежот на обемот на паричните трансакции.

Народната банка на Југославија и Сојузниот извршен совет најмалку секои три месеци ќе ги анализираат ефектите од примената на рестриктивната кредитно-монетарната политика врз тековите на стопанисувањето, а посебно

но врз производството и извозот и, во согласност со оцените, ќе предлагаат мерки во кредитно-монетарната политика.

8.1. Ќе се стават под контрола сите текови на емисијата на пари и кредити и ќе се оневозможи секоја форма на ниво нерегуларно користење. Заради тоа, ќе се воспостави ефикасна контрола на функциите на Народната банка на Југославија и на Службата на општественото книговодство на Југославија, како и на овластувањата за примена на соодветни мерки.

8.2. За остварување на целите и задачите на кредитно-монетарната политика, Народната банка на Југославија ќе применува поширока структура на инструменти на кредитно-монетарното регулирање.

8.3. Квантитативните задачи на кредитно-монетарната политика ќе се определат со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика.

8.4. Ќе се отпочне со пренесувањето на селективните функции на Народната банка на Југославија врз деловните банки, така што ќе се стесни листата на селективните намени што ќе се поддржуваат со примарната емисија.

Работите што не спаѓаат во надлежност на Народната банка на Југославија, како емисиони институции од доменот на кредитните односи со странство и девизните работи, постојано ќе се пренесуваат врз деловните банки.

8.5. Заради остварување на целите на економската политика ќе се осигура поддршка на банките од примарната емисија за селективно кредитирање на најприоритетните намени, и тоа: извозот на стоки и услуги и производството и подготвувањето на стоките и услугите за извоз; производството на залихи и резерви на основните земјоделски и прехранбени производи: пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи ја сојата), сурово масло, оризова арпа и ориз; организираното гоеење на добиток (говеда, свињи, овци), живина и риби; месо во ладилници, млеко и млечни преработки од домашно производство (вклучувајќи го и млекото во прав), тутун, железо и вино во винарските подруми во општествениот сектор; јаболка во ладилници; одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци), како и на производството и залихите на вештачки ѓубрива.

Деловните банки со својата деловна политика ќе обезбедат приоритет во кредитирањето на селективните намени од став 1 на оваа точка, како и кредитирање на намените што во 1987 година се поддржувани со примарната емисија, а кои во смисла на став 1 од оваа потточка нема да се кредитираат од примарната емисија и во 1988 година.

8.6. Примарната емисија нема да се користи за кредитирање на буџетот на федерацијата, за инвестиции, за разни одложени плаќања и за други намени надвор од основната функција на примарната емисија.

8.7. Ќе се води политика на реално позитивни каматни стапки. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се утврдува врз основа на движењето на цените на мало. Начинот на утврдување на есконтната стапка на Народната банка на Југославија поблиску ќе се утврдува со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година.

Каматната стапка на депозитите орочени на рок подолг од еден месец исто така ќе биде реална.

Утврдените и договорените каматни стапки на одделни видови депозити ќе се применуваат единствено, без оглед кој е депонент.

8.8. Ќе се напушти политиката на диференцирани камати на Народната банка на Југославија, со истовремено и сразмерно обезбедување на средства од реални извори и ќе се утврди политика на субвенции на каматите на кредитите за селективни намени од потточка 8.5.

Сојузниот извршен совет најдоцна до крајот на првото полугодие на 1988 година ќе му предложи на Собранието на СФРЈ решение за обезбедување на потребните средства од реални извори за регресирање на дел од каматите на пласманите од примарната емисија со која ќе се обезбеди сразмерно напуштање на политиката на диференцирани пониски каматни стапки.

8.9. Дел од потенцијалите на банките ќе се насочи под поповолни услови за кредитирање на освојувањето на

производството што е засновано врз штедење на енергија, домашни иновации и научно-технолошки развој заради реструктурирање на стопанството, за станбена изградба и за издавање на книги.

8.10. Со закон ќе се уреди статусот и функционирањето на пазарот на пари и хартии од вредност, на кои треба да се применуваат мерките на монетарно-кредитното регулирање. Ќе се воведат емитурање на обврзници на федерацијата како извор на средства за финансирање на Буџетот на федерацијата.

8.11. Заради намалување на непокриената побарувачка, воспоставувањето на финансиска дисциплина и елиминирањето на злоупотреба на инструментите на плаќањето, ќе се преиспита сета регулатива за употребата на мениците и ќе се изменат и дополнат прописите со кои се уредува употребата на мениците, вклучувајќи ја и санкциите.

8.12. Ќе се спроведат постапка за склучување на самоуправна спогодба на банките заради насочување на средствата од кредитниот потенцијал на банките во износ од 361 милијарда динари за рефинансирање и кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка.

Во првото тримесечје на 1988 година ќе се предложат инструменти и мерки за обезбедување на трајни извори на средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит.

9. Даночна политика

9.1. Ќе се продолжи трансформацијата на посредните во непосредни даноци преку зголемување на учеството на индивидуалниот сектор и на секторот на населението во финансирањето на општите и заедничките општествени потреби. Пореално ќе се оданочуваат имотот и приходот од имот, прометот на недвижности, катастарскиот приход и доходот од земјоделска дејност, како и другите приходи што до сега не се оданочуваат во согласност со веќе прифатените договори на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покрајини.

9.2. До крајот на март, во согласност со прифатениот договор за измена на Договорот за усогласување на даночниот систем и на Договорот за основите на даночната политика, републиките и автономните покрајини ќе извршат усогласување на своите прописи заради спроведување на заедничката даночна политика.

9.3. Со данок на промет позначајно ќе се оданочуваат полуксузните производи и производите од повисок стандард што немаат суштествено значење за стандардот на граѓаните, а со политиката на пониски даночни стапки и со даночни ослободувања и олесненија ќе се намалува даночното оптоварување кај производите суштествени за стандардот на граѓаните.

9.4. Ќе се укине посебниот општински данок на промет на производи и ќе се обезбеди, во согласност со Договорот за основите на даночната политика, да се врши постепено намалување на посебниот републички односно покраински данок на промет.

9.5. Ќе се предложи за определен период да не се оданочуваат средствата што се здружуваат во областа на личниот труд, земјоделството и малото стопанство и организацијата на здружен труд.

9.6. Ќе се извршат подготовки за новиот начин на валоризација на катастарскиот приход во земјоделството, што би се применувал од 1989 година.

9.7. Со даночни олесненија ќе се поттикнува поголемото вложување на средства на граѓаните во развојот на туризмот во домашната ракотворба и неговото поголемо поврзување со општествениот сектор.

9.8. Ќе се поддржи побрзиот развој на интегралниот транспорт, а посебно изградбата и опремувањето на стоковно-транспортните центри според утврдената програма, преку ослободување од данокот од доход на вложени средства за овие цели, односно преку давање на даночни олесненија на организациите на здружен труд кои вложуваат или ќе здружат средства во развојот на интегралниот транспорт.

9.9. Ќе се испита можноста од основницата за плаќање даноци и придонеси да се изземат средствата наменети за одржување на инфраструктурните објекти на железничкиот сообраќај, што се обезбедуваат преку буџетите на оп-

штествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници.

9.10. Ке се организираат единствени служби за општествени приходи во републиките и во автономните покраини, нивно подобро функционирање, самостојност, одговорност и ке се обезбеди поадекватно финансирање, опременост и вертикална и хоризонтална поврзаност.

9.11. Ке се обезбедат основи за воведување на единствен информациона систем во земјата за вкупниот промет и за остварените приходи на сите даночни обврзници заради конституирање, организација и функционирање на единствениот информациона систем на службите за општествени приходи.

9.12. Делот од приходот од основниот данок на промет на нафтени деривати, во износ од 13% остварени на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, и се отстапува на таа покраина, од делот на приходите што од основниот данок на промет му припаѓаат на буџетот на федерацијата. Трајно решение за подобрување на материјалната положба на опшествените и другите служби во САП Косово ќе се најде во согласност со точка 7 од поглавјето VI.

10. Мерки во областа на станбено-комуналните дејности

10.1. Ке се операционализираат опшествените определби и утврдените цели во Долгорочната програма за економска стабилизација во станбено-комуналното стопанство и Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика, така што постепено ќе се воспоставуваат нови односи во оваа област засновани врз реалните економски категории и на тој начин ќе се овозможува развојот.

Заради поголема мобилизација на личните средства на граѓаните ќе се организира наменско штедење, под значително поповолни услови во однос на другото штедење, а за потребите на станбената изградба.

10.2. Се препорачува републичките и покраинските закони да определат обврски за финансирање на станбената изградба со што ќе се создадат услови тежиштето на финансирањето на станбената изградба постепено да се пренесува од општествениот врз индивидуалниот сектор и стопанството постепено да се растоварува од задолжителното издвојување на средствата за овие намени.

Делот од средствата од чистиот доход што е наменет за станбена изградба ќе се користи за купување, финансирање на изградбата и реновирање на становите во општествена сопственост, за отплатување на веќе земените кредити и за кредитирање на изградбата, купувањето и реновирањето на станови и станбени згради во приватна сопственост. Користењето на овие средства ќе се овозможи според периодичните пресметки.

10.3. Се препорачува републичките и покраинските закони да определат обврска за учество на лични средства при добивањето на општествен стан. Критериумите за височината на сопственото учество ќе бидат поблиску определени во Општествениот договор на ниво на републиката или на автономната покраина, и врз таа основа во самоуправните општи акти на организациите на здружен труд.

Ке се овозможи откуп на опшествените станови од страна на носителите на станарско право, а во согласност со нив и од страна на лицата кои со носителите на станарското право живеат во нив. Во врска со тоа, републиките и автономните покраини ќе утврдат критериуми и мерила за откуп на опшествените станови.

Издвојувањето и намената на средствата за станбена изградба од чистиот доход ќе ги регулираат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во согласност со своите можности и потреби, а средствата за потребите на солидарноста во изградбата и користењето на становите, односно за потребите на општествена помош и субвенционирањето на станарините на загрозените семејства ќе се обезбедат преку издвојување од доходот врз основа на бруто личниот доход.

10.4. Општествено-политичките заедници, со политиката на цените од своја надлежност, ќе пристапат кон отстранување на разликите во релативните односи на цените на комуналните услуги и заостанувањето на станарините заради нивно постепено доведување на ниво на задово-

лување на простата репродукција, при што ќе се обезбеди субвенционирање на станарината.

Ке се извршат измени на сегашната ревалоризациона градежна вредност на станбениот фонд и нејзино доведување на реално ниво, најдоцна до крајот на 1988 година, заради постепено доведување на станарините на реално ниво. До воведувањето на реални (економски) станарини ќе се применуваат прогресивни станарини за нерационално користење на опшествените станови.

10.5. Со мерките на даночната политика ќе се стимулираат вложувањата на средства на граѓаните во решавањето на нивните станбени потреби, кога е во прашање стан што е примерен на големината на семејното домаќинство.

Заради динамизирање на станбената изградба во 1988 година ќе се намалува учеството на комуналните обврски во структурата на цената на станот.

Име се препорачува на собранјата на републиките и на автономните покраини со прописи од својата надлежност да насочуваат дел од данокот на имот и на приходот и имотни прва во финансирање на комуналната инфраструктура.

11. Политика на социјална заштита

11.1. Во првото тримесечје ќе се предложи Договор на републиките и на автономните покраини за заедничките основи за уредување на остварувањето на социјално-заштитните права.

11.2. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како и општествено-политичките заедници, ќе утврдат конкретни програми за социјалната заштита на работните луѓе и на граѓаните.

11.3. Организациите на здружен труд и општините, републиките и покраините ќе донесат програми за социјално и материјално обезбедување за работниците на организациите на здружен труд за кои е покрената постапка на ликвидација, во согласност со прописите.

11.4. Општините, републиките и автономните покраини ќе ги утврдат изворите на средства за финансирање на програмите за социјални давања и социјална помош. За тие намени може да се користи дел од средствата на фондските на заедничките резерви, дел од здружените средства за заедничка потрошувачка на организациите на здружен труд, дел од средствата што ќе се обезбедат преку прогресивно оданочување на вкупните приходи на граѓаните, како и зголемени издвојувања на придонесите за невработените и за дејноста на социјалната заштита.

11.5. Ке се воведат принцип на утврдување на вкупниот приход на домаќинството за корисниците на социјална помош, како информациона основа што би овозможувала, во зависност од утврдените критериуми, да се вршат извесни интервенции во доменот на социјалната политика (утврдување на правото на детски додаток, субвенционирање на станарината и др.).

V. ПОЛИТИКА НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО ВО 1988 ГОДИНА

1. Ке се интензивира активоста врз операционализацијата на економските и другите мерки предвидени со Општествениот договор за здружување на труд и средства по основа на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за периодот од 1986 до 1990 година.

1.1. Во рамките на своите надлежности, републиките и автономните покраини ќе донесат прописи со кои ќе се поттикнува здружувањето на труд и средства (намалување на основницата за пресметување на данокот на доходот на организациите на здружен труд што здружуваат средства на територијата на стопански недоволно развиени републики и на САП Косово).

1.2. Ке се обезбедат царински, даночни и други олесненија за увозот на резервни делови и специфична опрема која не се произведува во земјата за објектите што се реализираат преку здружување на труд и средства во стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

2. Ке се обезбеди навремено и ефикасно спроведување на мерките од Програмата за економско-финансиска

консолидацијата на стопанството и банките во СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово во согласност со заклучоците на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година.

3. Ке се забрза реализацијата на Општествениот договор за посебни мерки за остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1989 до 1990 година.

3.1. Сојузниот извршен совет до крајот на февруари 1988 година ќе подготви предлог за реализација на член 6 од Општествениот договор за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година.

3.2. Во согласност со заклучоците на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1987 година, донесени по повод разгледувањето на „Информацијата за проблемите на финансирањето на општествените и другите служби во САП Косово“ во првото полугодие на 1988 година ќе се предложат односно ќе се преземат соодветни мерки за подобрување на материјалната положба на општествените и на другите служби во САП Косово.

4. Ке се подготви анализа на функционирањето на системот на поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и врз основа на оената на состојбата од оваа анализа ќе се предложат и преземат мерки со цел овој систем да биде уште поефикасен.

Во рамките на оваа анализа ќе се согледаат местото, улогата и функцијата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и, врз таа основа, ќе се предложат правците на неговата трансформација.

5. Ке се изврши операционализација и ќе се обезбеди реализација на предвидените мерки и активности во Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите оние што сакаат да живеат и работат на Косово.

6. Собранието на СФРЈ до крајот на 1988 година ќе донесе одлука за критериумите, показателите и граничните вредности за определување на степенот на стопанската развиеност на републиките и на автономните покраини, врз чија основа ќе се утврди кон републики и автономни покраини во периодот по 1990 година ќе се сметаат за стопански недоволно развиени.

VII. ПОЛИТИКА НА ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА БЕЗ ТЕРИТОРИИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 1988 ГОДИНА

1. Ке се анализира остварувањето на политиката на запирање на релативното заостанување на територијата на СР Србија без териториите на автономните покраини во стопанскиот развој и, по потреба, ќе се предложат соодветни мерки.

2. Ке се интензивира реализацијата на мерките што се предвидени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и со заклучоците на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ. За мерките што се донесуваат секоја година, одлуки ќе се донесат во првото тримесечје.

3. Кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој ќе се користат и за реконструкција и модернизација на индустријата од средствата на САЛ II и од Програмата на Југо-Америка.

VIII. ПОЛИТИКА НА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

1. Ке се пристапи кон реализација на Општествениот договор за заштита и унапредување на човековата средина и за уредување на просторот во СФРЈ, така што целите и определбите од овој договор ќе се вградуваат при изработката и донесувањето на закони и други прописи и мерки на економската политика и ќе се обезбедуваат услови за нивно остварување.

До крајот на I полугодие од 1988 година ќе се донесе заедничка програма на федерацијата, републиките и покраините и на другите потписници на Договорот, за изработка на единствени критериуми за спроведување на заедничката политика на заштита и унапредување на човеко-

вата средина. Секој потписник, учесник на Договорот, е должен да донесе програма за извршување на обврските од Договорот што ги презел.

Програмата ќе ги опфати методологијата, динамиката, приоритетите, носителите и начинот на финансирање на изработката на критериумите.

2. Со мерките на кредитно-монетарната, даночната и царинската политика ќе се стимулираат производството и примената на технологии под дозволената емисија на штетните материјали или без нив, воведувањето на обновените извори на енергија што не ја загадуваат средината и производството и вградувањето на уреди за пречистување на емисиите на материи што ја оптоваруваат средината.

3. Ке се започне работата врз изработувањето на стратегија за заштита и унапредување на човековата средина од интерес за целата земја и за меѓународната заедница.

4. Ке се иницира склучување на договор меѓу републиките и автономните покраини за методолошките основи за изработка на просторни планови во републиките и во автономните покраини и за основите на елементите на планот на уредување на просторот значаен за целата земја и за меѓународната заедница, заради меѓусебно усогласување на просторните планови на републиките и на автономните покраини односно воедначени стратески елементи во областа на сообраќајот, водостопанството, енергетиката, другите комуникации, коридорите на крупната инфраструктура, просторот за развој од поширок заеднички интерес, општонародната одбрана, општествената самозаштита и др.

5. Ке се продолжи следењето на извршувањето на Законот за заштита од јонизирачките зрачења, условите и начинот на заштита од овие зрачења, собирањето, евидентирањето, обработувањето, чувањето и сместувањето на радиоактивните отпадни материјали и на другите опасни отпадници, и по потреба ќе се предлагаат измени и дополненија на овој закон и на другите подзаконски акти.

6. Ке се донесат закони за основите на режимот на водите во СФРЈ и закон за заштита на воздухот од загадување.

7. Натаму ќе се унапредува соработката со соседните земји и со меѓународните организации, а ќе се преземаат и мерки за ефикасно спроведување на меѓународните договори и конвенции кои се однесуваат на човековата средина.

8. Преку просторни и урбанистички планови постојано ќе се обезбедува повисоко ниво на квалитетот на животот, заштита на воздухот, водите, почвата, храната и здравјето на луѓето.

9. Ке се преземат мерки за воспоставување на единствен информационален систем за следење на состојбата во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина.

IX. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

1. Задачите во врска со развојот и модернизацијата на ЈНА ќе се реализираат во согласност со утврдените планови и програми на Среднорочниот план на развојот, во рамките на 5,20% од остварениот национален доход во тековните цени. Заради ублажување на заостанувањето во реализацијата на Програмата за техничка модернизација ќе се обезбеди порамномерен и посигурен прилив на динарски и девизни средства за финансирање на ЈНА.

2. Со мерките на економската политика ќе се создаваат услови за реализација на плановите и програмите за развој, на производството на вооружување и воена опрема. Ке се обезбеди приоритет во снабдувањето со суровини и репроматеријали на производство на вооружување и воена опрема, врз стабилни и трајни основи.

3. Републиките и автономните покраини ќе ги утврдат во своите годишни плански документи потребните мерки за реализација на програмите за истражување, развој, модернизација и производство на вооружување и воена опрема.

4. Во стопанските и основните општествени дејности првенствено на ридско-планинските и пограничните подрачја, ќе се настојува преку поусогласен целокупен општествено-економски развој, а во рамките на распо-

ложивите можности, натаму да се унапредува одбранбена-та способност на земјата.

5. Во согласност со расположивите можности, развојот на другите компоненти на општонародната одбрана ќе се финансира според приоритетите утврдени во среднорочните планови на развојот.

Х. ПРАВЦИ НА РЕФОРМСКИТЕ ПРОМЕНИ НА СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ

Остварувањето на стабилизацијата врз основа на зголемување на економската ефикасност и рационалност на користењето на производните фактори и нивната мобилност на целокупниот југословенски простор, функционирањето на пазарните законитости и реалните цени на факторите на производството, бараат реформски промени на стопанскиот систем врз основите на Долгорочната програма за економска стабилизација. Промените во системот и во развојната политика се основна претпоставка, во периодот на остварување на програмата за консолидација на надворешната задолженост, стопанството да се оспособи за динамичен развој во условите на зголемени обврски за сервисирање на надворешниот долг по истекот на периодот на рефинансирање.

Со промените на стопанскиот систем ќе се овозможи дејствување на економската принуда, реално вреднување на факторите на производството, целосно и конзистентно функционирање на пазарниот механизам.

Врз овие основи и преку соодветни организациони промени во здружениот труд, врзани пред сè за дерегулација во стопанството, во целосна мера ќе се афирмира самоуправната и пазарната самостојност и одговорност на организациите на здружен труд во креирањето, одлучувањето и реализацијата на сопственото работење и развојната политика, при насочувачка улога на општествените планови. Затоа значајно ќе се намали регулирањето на односите во репродукцијата од страна на општествено-политичките заедници.

Со изградба на стопанско-системски механизми, вклучувајќи го и системот на планирање во пазарните услови, ќе се создадат услови за ефикасно управување со општествено-економскиот развој преку макроекономската политика.

Во тој процес се потребни темелни промени во следните области: банкарскиот и кредитно-монетарниот систем; функционирањето на единствениот финансиски пазар; функционирањето на службата на општественото книговодство; натамошното унапредување на пресметковниот систем; системот на даноци и придонеси; системот на економските односи со странство, посебно врзано за функционирањето на Законот за девизното работење и на девизниот пазар; натамошната изградба на концептот на општествена сопственост; во областа на работните односи и вработувањето; натамошната доградба на системот за создавање и распределба на доходот; идентификацијата на зафаќањата и насочувањето на дел од доходот што е резултат од работење во исклучително поволни пазарни и други погодности; доградбата на општествено-економскиот систем на проширената репродукција и на заедничките вложувања, посебно со странски партнери; доградбата на општествено-економскиот систем врзана за развојот на малото стопанство; функционирањето на големите системи врз единствени технолошки и економски основи на целата територија на земјата (електростопанството, железничкиот сообраќај, ПТТ сообраќај); промените во системот на финансирањето на општата и заедничката потрошувачка.

Ќе се пристапи кон измена на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во делот во кој се утврдени определени права на сите корисници на Буџетот на федерацијата. Истовремено ќе се извршат и измени на општествените планови на републиките и на автономните покраини односно на општините заради намалување на разните форми на вонстопанска потрошувачка од нивните буџети.

Ќе се создадат системски претпоставки, преку соодветните акти на републиките и на автономните покраини, годишно да се регулира збирното учество на општата и заедничката потрошувачка во доходот, и тоа врз основа на пропорциите што ќе се утврдат на соодветен начин во

плановите на републиките и на автономните покраини и во Општествениот план на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 358
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

20.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1, 3 и 5 и член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 4 од Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86, 31/87 и 3/88), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1988 ГОДИНА

1. Приходите на претсметките на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1988 година се утврдуваат во износ од 402 милијарди динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од следните извори:

1) придонеси на републиките и на автономните покраини	95,0	милијарди дин.
2) дел од царината и од други увозни давачки	55,8	” ”
3) дел од таксите на сите плаќања спрема странство	168,0	” ”
4) дел од приходите на Народната банка на Југославија	47,2	” ”
5) дел од приходите на Народната банка на Југославија од 1987 година	36,0	” ”

2. Расходите на претсметките на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1988 година се утврдуваат во износ од 402 милијарди динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за:

1) делумно покрите на курсните разлики по странските конвертирани кредити	198	милијарди дин.
2) делумно покрите на курсните разлики по странските стоковни кредити	84	” ”
3) покрите на курсните разлики по странските кредити користени за изградба на објектот „Фени” Кавадарци врз основа на член 7а од Законот за покрите на курсните разлики по определени странски кредити	74	” ”

- 4) покрите на курсните разлики по конвенциските девизни обврски на Заедницата на југословенските железници врз основа на член 21а од Законот за покрите на курсните разлики по определени странски кредити 46 милијарди дин.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 369
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

21.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1, 3 и 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 од Законот за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на делот од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/87), Собранието на СФРЈ, на седницата на соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 28 МАЈ 1988 ГОДИНА

1. Приходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 28 мај 1988 година се утврдуваат во износ од 839,0 милијарди динари.
- Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од следните извори:

- во милијарди динари-

1) Пренесени побарувања врз федерацијата за реализираните курсни разлики до 28 мај 1988 година, што се однесуваат на периодот до 31. XII 1985 година	414,0
2) Реализирани позитивни курсни разлики	167,0
3) Камати по кредитите дадени на банките по основ на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија	133,0
4) Дел од приходите на Народната банка на Југославија	125,0
Вкупно:	839,0

2. Расходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија од 1 јануари до 28 мај 1988 година се утврдуваат во износ од 839,0 милијарди динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за:

- во милијарди динари -

- 1) Реализираните негативни курсни разлики содржани во отплатите на кредитите на Народната банка на Југославија по користените кредити до 31. XII 1985 година (чл. 5 и 7 од Законот

414,0

- во милијарди динари -

2) Реализираните негативни курсни разлики содржани во отплатите на кредитите на меѓународните финансиски организации по кои девизите се пренесени на сметките на Народната банка на Југославија	13,0
3) Реализираните негативни курсни разлики по основ на повлекувањето на девизното штедење од депозит кај Народната банка на Југославија	18,0
4) Каматите на банките по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија	394,0
Вкупно:	839,0

3. Приходите од точка 1 на одредбата под 3 од оваа одлука се остваруваат од каматата што банките ѝ ја плаќаат на Народната банка на Југославија на искористениот износ на кредитот добиен врз основа на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија, а по каматна стапка што ја утврдува Сојузниот извршен совет во согласност со одредбите на член 10 од Законот за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

4. Приходите од точка 1 на одредбата под 4 од оваа одлука Народната банка на Југославија ќе ги издвои од своите приходи за 1988 година тримесечно во еднакви износи, почнувајќи од претсметката за првото тримесечје на 1988 година.

Приходите од став 1 на оваа точка се утврдуваат во височина на вкупно остварените приходи од наплатената камата по пласмани од примарната емисија, почнувајќи од претсметката за првото тримесечје на 1988 година, а конечната стапка на издвојувањето се утврдува по завршните сметки за 1988 година на Народната банка на Југославија и на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини со одлука на советот на гувернерите.

5. Расходите од точка 2 на одредбата под 4 од оваа одлука се остваруваат со плаќање камата на банките на износот на динарските обврски на Народната банка на Југославија по депонираните девизи на граѓаните, а по каматна стапка што ја утврдува Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите на член 10 од Законот за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 371
12 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Херо Салиха Цафер, Прица Стевана Душан;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дурсун Максима Гојко, Фајгел Лудвига Др Александар, Фехимовиќ Јусуфа Енвер, Мајсторовиќ Луке Гавро, Нешковиќ Илије Здравко, Ризванбеговиќ-Фазлагвиќ Абдулаха Белкиса, Шобот Перо Дмитар, Танчица Мустафа Алија;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајрактаревиќ Хасе Мухарем, Барух Аврам Драгиња, Возало Вујадина Драго, Демировиќ Тасима Енвер, Фуџец Фрање Крешимир, Илиќ Анте Венцеслав, Јакиќ Иве Марко, Јанковиќ Ристе Винка, Карловиќ Стјепана Петар, Лошиќ Мустафа Разим, Милошевиќ-Вучуревиќ Милоша Анка, Ољача-Мајкиќ Николе Добрила, Овничевиќ Антуна Антун, Петричевиќ Илије Иво, Прскало Ивана Мирко, Скоко Ђорѓа Радован, Шиник-Ивица Луке Бисерка, Табачковиќ Мухамеда Др Ибархим, Зариќ Живорада Ђорђе;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајиновиќ Ђурађа Коста;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Барош Николе Др Татјана, Бећаревиќ Славко Др Мухамед, Бедак Хасана Мехмед, Чешкиќ Шимуна Иван, Ѓупиќ Марка Иво, Давидовиќ Милана Недељко, Хаџалиќ Муло Фаик, Јашкиќ Мухамут Мухарем, Лакиќ Пере Недељко, Надовиќ Љубе Др Бранислав, Поњевиќ Митра Илија, Рудинац Стеве Гојко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авдибеговиќ Захида Бахрија, Богдановиќ Рока Перо, Божиќ Љубе Стево, Брадариќ Иве Лука, Бркиќ Мује Лулка, Буљубашиќ Мехмеда Мехо, Цигиќ Јована Стојан, Свистановиќ Обрад Борислав, Цвитановиќ Стеве Мирослава, Челаревиќ Косте Рајко, Дарваш Јосипа Олг, Делибеговиќ Идриза Исмет, Дражиќ Драгутина Веселин, Дреча Шахира Шефкија, Дринчиќ Шабана Халил, Ђокиќ Шабана Халил, Ђухериќ Суље Енес, Емкиќ Салко Сенаид, Газибеговиќ Мехмед Хасан, Глуховиќ Уроша Слбодан, Горо Шерифа Осман, Грубор-Џвјетичанин Мила Милица, Хабота Мухарема Хамид, Хашиќ Мустафе Суљо, Хидиќ Ибре Игбела, Хоџиќ-Шатриќ Шефика Фикрета, Хуртиќ Мурата Рефик, Ибраќиќ Хусеина Ибраќим, Ичегиќ Омера Адем, Јаќиќ Јусуфа Смаил, Јелиќиќ Драго Ненад, Јеркиќ Рудолфа Томислав, Јовановиќ Стојана Симо, Јогунчиќ Мехмеда Шабан, Кадушиќ Османа Енвер, Канџиќ-Хуќиќ Ахмета Насиха, Клаиќ Фрање Милорад, Комненовиќ-Медиќ Ђорѓа Милка, Константиновиќ Јована Душанка, Косориќ-Дубљевиќ Јове Драгица, Ковачевиќ Михајла Миле, Ковачевиќ Петра др Мирослав, Крехиќ Хазима Јасмин, Крешиќ Анте Мијо, Кривокапа Салиха Муло, Куленовиќ Мухарема Ахмет, Куленовиќ Мехмеда Муриса, Махмутовиќ Зулфе Џемал, Маринчиќ Јосипа Тугомил, Мешановиќ хамзе Зијад, Мешкиќ Мухе Авдо, Мичиќ Цике Милорад,

Молдован Марија Драго, Муратовиќ Бошка Милован, Нертљаковиќ Есада Асим, Ножиќ Арифа Мудхат, Османовиќ Абаза Џемал, Пешта Бошка Ристо, Поповиќ Мила Александар, Поповиќ-Илиќ Илоје Стојанка, Прањиќ Мате Анте, Прегерник Људевита Хермина, Прванов-Косановиќ Мирка Мира, Радовановиќ Вељка Богољуб, Рајиќ Илије Анто, Савиќ Милорада Васо, Селимовиќ Хаќије Хамза, Станиќ-Дрољо Винка Божана, Шехиќ Едхема Рефик, Шпириќ Михаила Мирко, Шолаја-Петровиќ Мила Станија, Тешановиќ Бранка Стојан, Тешан Илије Миленко, Томовиќ Милутина Јелена, Туцаковиќ Салка Сабрија, Весиќ Милисава Мирослав, Вуччевиќ Јоко Доброслав, Вуковиќ Марија Филип, Зукановиќ Ахме Хусеин, Жужа Тодора Борислав;

- за заслуги развивање и реализирање на концепцијата за општенародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Фитозовиќ Алије Мугдим, Јовиќ Иве Марко, Муса Јусуфа Фикрет, Томиќ Боже Милан;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алајбеговиќ Савета Фарук, Банушиќ Анте Ивица, Дубошлиќ Ибраќима Мухамед, Томашевиќ Јове Никола;

- за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексиќ Илије Јово, Бајрактаревиќ Мехмеда Хикмета, Бошњак Пере Аница, Џериќ Есада Мирсад, Ѓохо-Пашиќ Османа Бахрија, Долиќ Мате Иво, Гвозден Аган Сид, Кериќ Омера Хасо, Кнежевиќ Раде Недељко, Крајиновиќ Николе Матија, Кулагиќ Суље Суад, Курибак-Бризар Анте Даница, Лангер Мате Иванка, Мандиќ Јуре Анто, Медиќ Иве Јозо, Мешкиќ Хусеина Фадила, Митровиќ Бранка Мирко, Мухарембеговиќ Салиха Ханифа, Муминовиќ Хусеина Адем, Паниќ Недо Џвјетин, Павловиќ Михајла Ђорђе, Пираниќ-Пахливановиќ Авде Фахрија, Плочкиќиќ-Мечиќ Марка Зорка, Праљак-Кесиќ Мирка Др Тања, Томиќ-Луќиќ Ђорѓа Мара, Томиќ Анте Марко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општенародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Мехиновиќ Хасиба Низах;

Од СР Хрватска

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Жужа Марка Бранко;

Од СР Србија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дражиќ Илије Боривој, Радосављевиќ Петра др Миодраг, Савиќ Ђуре Миливоје;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бараќ Властимира Драгољуб, Цветановиќ Саве Зоран, Драгићевиќ Миломира Вера, Гајевиќ Крсмана Драго-

љуб, Гледнић Ђуре Мирко, Илић Младена Александар, Илић Милоја Миланка, Каленић-Арсид Ђурђице др Јелица, Малешевић-Милатовић Милоша Милојка, Манојловић Зарије Ратко, Марушић Драгутина Бошко, Мијалковић Николе Славолуб, Невенић Сретена Хранислав, Радојковић-Балабан Драгутина Перса, Радосављевић Сретена Светомир, Стјепчевић Митра Никола, Шпаговић-Бошевска Лазара Вангелица, Унковић Обрена др Милорад, Жутобрадић-Цвеић Ристе Лепосава;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бајагић Милета Сретен, Божић Андрије Костадин, Ђорђевић Милана Светислав, Филипковић Ристе Велимир, Капларевић Михаила Благомир, Којчиновић Илије Небојша, Лончаревић Радована Милован, Милошевић Витомира Милутин, Миљковић Ђорђа Драган, Николић Комнена Драгослав, Обреновић Чедомира Богомир, Пантовић Данила Саво, Петровић Војислава Бранко, Пројовић-Мацаи Јарослава Соња, Ракић Александра Хранислав, Станић Милете Мишо, Станић Јована Симеун, Шпаговић Радојка Војимир, Тасић Петка Градимир, Трајковић Душана Миладин, Томошљика-Лазовић Живорада Јелена, Вучић Станимира Милутин;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анички Матије Србољуб, Анић-Јовановић Драгољуба Надежда, Аранђеловић Мирка Љубица, Арсенијевић-Јовички Боже Вера, Белојица Младена Чедомир, Белошевић Светозара Радивоје, Божовић Богосава Миломир, Цакић Савка Родољуб, Ђуричић-Ђуревић Андрије Иванка, Чукић Драгутина Лука, Ђорђевић Александра Милан, Ђорђевић Боровоја Милорад, Ђурић Ђорђа Јанко, Ђуровић Вукле Ристо, Гајић Љубише Милета, Ичелић-Рабреновић Богољуба Станица, Игњатовић Душана Миливоје, Иконић-Тешић Живојина Љиљана, Илић Владе Миодраг, Јанковић-Добричић Радисава Ранисава, Јанковић Јордана Станоје, Јешић-Милојковић Живојина Драгослава, Јоксимовић Стојана Влајко, Јовановић Војина Јанко, Јовички Благоја Бранко, Капларевић Богдана Радош, Ковачевић-Луковић Радовина Бранка, Лекић Миодрага Владета, Личанин Војимира Миладин, Манчић Драгомира Светислав, Маринић Симе Радомир, Марковић Николе Драгиша, Марковић Драгоја Митар, Марковић-Кујунчић Ђорђа Славица, Матковић Живка Пантелија, Мишић Ђорђа Јевта, Михаиловић Боровоја Бошко, Миленковић Адама Илија, Милинковић-Вулић Љубинка Драгиња, Милошевић Милутина Славко, Миљковић Петка Велимир, Митковић Момира Слободан, Младеновић Михајла Тодор, Незделиковић Милутина Радош, Ненадић Михаила Вида, Николић-Гајић Живомира Олга, Обреновић Недељка Љубиша, Оцокољић Стојана Слободан, Опачић Глише Милош, Пантић-Капларевић Петра Стана, Павловић Драгутина Радивоје, Пујкиловић Јанка Душан, Радосављевић Миодрага Петар, Радовић Драгутина Момчило, Ристић Златка Спира, Спасојевић Радована Радојко, Срдановић Драгише Војимир, Станковић Филипа Александар, Станковић Драгољуба Славолуб, Станојевић Стојадина Станко, Стошић Чедомира Боровоје, Шкипић Марка Михаило, Валчић-Шикопарија Радослава Звездана, Зарић Илије Драгутин, Живанић Живорада Драгиша, Живковић Војимира Божидар;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепција за општонародната одбрана и за успеси во подготвувањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Чукић Нова Јован, Јосиповић Милана Вид, Секулић Драгомира Миодраг;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аћимовић Станимира Зоран, Анђелковић Младена Новица, Цветковић Светозара Боровоје, Ђорђевић Уроша Ђорђе, Јањић Војиславе Милан, Мановић Уроша Душанка, Мишић Мите Љубиша, Митић Новице Александар, Митић Владимира Сотир, Николић Трајка Петар, Оташевић Илије Василије, Перишић Александар Радомир, Перовић Крсте Љубинка, Пешић Мирка Стојан, Симвовић Драгомира Слободан, Синирировић Живка Блажмир, Шипетић Веселина Марко, Живковић Михаила Радослав;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Александрић-Миленковић Ранка Станојла, Антић Миодрага Павле, Банковић-Голубовић Миливоја Анђелија, Бојовић Милана Божидар, Бојовић Митра Радивоје, Делић-Драговић Младомира Милка, Ђелошевић-Грбић Ђурађа Радојка, Гостињац-Сокић Радисава Олга, Јегин-Дабовић Миодрага Радованка, Јовић Петра Ружица, Капларевић-Милојевић Светозара Гроздана, Катић Душана Илија, Коларевић Игњата Миланка, Косановић-Чурчић Славка Станислава, Ковачевић-Рађеновић Милоша Милана, Козодер Миланка Војин, Лековић-Новчић Владимира Нада, Марковић Драгомира Велимир, Мијачић Радојка Богољуб, Мијаиловић-Ђорђевић Милисав Милена, Милосављевић Светомира Предраг, Милошевић Радисава Зоран, Митић Златка Драгољуб, Мојсиловић-Бојовић Теофила Драгана, Николић Глише Мирослав, Обреновић Светислава Предраг, Сретеновић Јована Драгиша, Стаменковић Душана Борислав, Станковић Стевана Богосав, Стојановић Драгољуба Радисав, Топић Ивана Бранислава, Вучуровић Крсте Зоран;

Бр. 125
25 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува да се

одликува

– за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на научната соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Американски Држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

1. Dr Bernard Sliger – научен работник, бивш претседател на Државниот универзитет во Флорида

Бр. 126
25 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

**УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за заслуги во развивањето и завршувањето на работката и пријатеските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Американски Држави

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

1. Dr. Charles Ipravac – правник од Cleveland, Соединети Американски Држави

Бр. 127
25 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. п.

**УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за особени заслуги во развивањето на хемиските науки и значителен придонес кон афирмација на југословенската наука во светот

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

1. Prof. dr Prelog Vladimir – швајцарски државјанин, член на Југословенската академија на науките и уметностите

Бр. 128
25 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. п.

**УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Србија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бајић Радисава Живорад, Ѓетенковић Адама Милоје, Миливојевић Светозара Миливоје, Радаковић Јована Милован, Томић Андрије Миленко, Булић Живојина Радоје, Живковић Јована Јордан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Амброзиј Алфреда д-р Катарина, Андрејевић Милоша Живојин, Кочовић Косте Димитрије, Личанин Славка Лазар, Оташевбић Богољуба Младен, Петровић Радомира Светомир, Рајшић Илије Живорад, Буксановић Добривоје Драгомир, Живојиновић Миливоја Раља;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Баошић-Комадина Миле Љубица, Бакић Петра Драгољуб, Буква Мехе Назиф, Дивљаковић Раденка Тихомир, Драшковић-Трифунковић Симеона Дафинка, Ѓаковић-Марковић Марка Тинка, Ѓекић-Милошевић Милоша Вера, Ѓермановић Драгослава Анђелко, Ѓуровић Благоја Илија, Гросу-Велисављевић Драгише Катарина, Хигл Анте Роберт, Јанковић-Ердевички Властимира Љубинка, Јелић Лакић Радомир, Јовановић Благоја Мирослав, Јовић-Крепчевић Чедомира Мирослава, Коларевић Стевана Дејан, Конаја Матеша Мијо, Костић Душана Србољуб, Матовић Боја Рајко, Милић-Милошевић Александра Браниславка, Милилић Лазара Слободан, Милошевић-Букадиновић Уроша Јелена, Милутиновић-Влајић Милосија Живка, Миљевић Саве Недељко, Митровић-Милић Саве Јелена, Мркић Петра Митар, Наранчић-Милићевић Младена Зорка, Недељковић-Филиповић Велимира Зора, Николић Луке Милош, Новаковић Јосипа Радисав, Павловић Павла Љубинко, Павловић-Субић Милана Мирјана, Петровић Миливоја Радољуб, Поповић Ивана Драгослав, Прица Ѓурѓа Стеван, Радивојевић Божидара Др Светислав, Радојевић Милојка Радмило, Рајчевић Мирка Драган, Ристић Стевана Мирко, Семјановић Милана Душан, Станојевић Душана Станко, Шћепановић Божидара Радован, Толић Ненада Бранислав, Томић Милић Павле, Томаковић Ивка Драгомир

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Милосављевић Милосава Живојин, Павловић Петра Вишеслав, Стегић Анте Луцијан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аџић Давида д-р Мирко, Аџић Петка Јован, Аврамовић Петра Слободан, Барац Милије Радомир, Басти-Шепаровић Ивана Анђелка, Бојовић Драгослава Зоран, Цветковић Животе Радослав, Ѓирић Животе д-р Радоња, Димитријевић Милана Живорад, Додић Михајла Зоран, Ѓокић Милисав Милета, Ѓорђевић Велќа Милојќо, Филиповић Боривоја д-р Светомир, Фостиков Михајла Др Борис, Илић Михаила Будимир, Јаковиќ Павла Миломир, Јанковић Мирка Драгутин, Кандић Јагоша Милутин, Кеџман Симе Јован, Кљаић Љубомира Ѓегован, Лазић Душана Др Јаков, Мандарић-Димитријевић Милутина Ружица, Мандић Велќа Дејан, Марковић Бранка Милан, Матијевић Николе Милутин, Медан Сава Радосав, Милидраговић Тодора Никола, Милијановић Стевана Живота, Милојевић Боривоја д-р Милоје, Милошевић Симе д-р Драгољуб, Миловановић Светолика Владета, Миросављевић Миодрага Боривоје, Мушкатиновић Душана д-р Драгутин, Недељковић Миленка Драгош, Нешић Вукадина Милан, Николић Благоја Петроније, Николић Војислава Стојан, Обрадовић Милана Др Душан, Панѓић Станимира Мимчило, Перишић Милисав д-р Живота, Петковић Александра Слободан, Поповић Лазара Војислав, Прашчевић Богдана Др Живојин, Радоњић Радише Милета, Радвановић Александра д-р Ѓорѓе, Симић Милана д-р Миливоје, Симић-Лисичић Божидара д-р Вера, Слијепчевић Милоша Ратимир, Станковић Божидара Миодраг, Стефановић Душана д-р Милош, Стевић Светомира Милош, Стојановић Градимира Станиша, Трајковић Најдана Ра-

дослав, Васиљевић Живана Александар, Влаховић Милинка Бошко, Врањешковић Николе д-р Гордана, Вукмировић-Вурдеља Миле Анђелина, Вулетовић Јована Мирослав, Заплотник-Милисављевић Љубомира Мирјана, Зарић-Алџин Тривуна Нада;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алимовић Гвоздена Велимир, Алексић Живорада Трифун, Алемпијевић Вушка Звонимир, Анђеловић Новице Светислав, Арсенијевић Станимира Милан, Арсенијевић Милана Милош, Арсенијевић Милутина Славко, Аруновић Алексије Драган, Бабић-Митровић Николе Нада, Балмазовић Милорада Миодраг, Бељански Бранка Мирослав, Бељић-Стојков Станка Милица, Богиневић Веселина Бошко, Богиневић Светомира Милисав, Богиневић Раде Војислав, Боровић Јована Предраг, Бујић Бошка Владимир, Црноглавац Живана Радослав, Цветковић Вукашина Љубомир, Цветковић Велимира Миодраг, Чековић Милете Драгован, Чуле Јосипа Слободан, Ѓулић Љубомира Петар, Дачковић Драгољуба Милена, Даничић-Обрадовић Светолика Ђурђијана, Деспотовић Живорада Витомир, Димитријевић Драгутина Николије, Додић Милорада Јован, Драгићевић Милана Драгивоје, Дракулић Стевана Јово, Филиповић Радослава Слободан, Георгиевски-Ђурић Миодрага Надежда, Гилић Стојадина Љубиша, Гитановић Предрага Момир, Глигорић Симеуна Миливој, Голијанин Драго Петар, Грчић Марка Милан, Хорват Терезије Петар, Ђукић Живка Душан, Игић Драгољуба д-р Богољуб, Илић Драгослава Александар, Ивановић-Савић Милана Вера, Ивковић Раје Вукашин, Јашовић Милинка Раденко, Јевтић Милорада Радослав, Јевтовић-Даниловић Благоја Дрина, Јотовић Цветка Милош, Јовановић Животе Чедомир, Јовановић Љубомира Драгослав, Јовановић Милете Ратомир, Јовановић Милорада Верољуб, Јовановић Живорада Витомира, Јовић Предрага Мирослава, Јовић Недељка Стеван, Јововић Косте Ђорђевић, Калинчевић Ранка Слободан, Карајовић Добривоја Ђурђе, Којић Ивана Радослав, Кокановић Антонија Димитрије, Ковачевић Стевана Никола, Крњевић Николе Милутин, Крстић Костантина Драгомир, Кусић Јакова Драгутин, Куткуроговић Ђорђа Ђорђе, Кузељевић Младена Милан, Лаловић Цанка Драгослав, Лазаревић Љубомира Живојин, Лазић Станојла Бранко, Легетић Милоша Светлана, Ловић Видоја Мирослав, Максимовић Живка Жарко, Маринковић Миливоја Душан, Маринковић Димитрија Станоје, Марковић Неда Живко, Матић-Николић Мијаила Станка, Мијаиловић Милије Милета, Милединовић Ранђела Миодраг, Миленковић Мирослава Славољуб, Милетић Драгослава Радиша, Милидраговић Тодора Сава, Миленковић Милорада Милутин, Милојевић Ристе Велизар, Милосављевић Михајла Предраг, Милутиновић Драгомира Боривоје, Мињаковић Милосава Миливоје, Митић Јосифа Војислав, Митровић Младена Димитрије, Младеновић Велимира Сава, Младеновић Петронија Зоран, Мојсиловић-Динић Драгомира Наталија, Момчиловић Миодрага Александра, Момчиловић Живојина д-р Михаило, Николић Часлава Бранислава, Николић Милоша Миломир, Николић Светислава Мирољуб, Николић-Бранислава Србољуб, Николовски Јована Томо, Обрадовић Гојка Милета, Остојић Митра Милан, Оташевић Драго Миломир, Панић Анђела Богосав, Павловић-Томић Срећка Стамена, Перовић Наксима Божидар, Петковић Трифуна Димитрије, Петковић-Пишот Ивана Соња, Петровић Новака Борислав, Петровић-Мишић Ђорђа Др Јелена, Пламенац-Минић Советија Олга, Плавшић Велибора Живојин, Половина Стевана Срећко, Пољарац Радована Миленко, Половић Милорада Борислав, Половић Војислава Мирослав, Поповић Радоша Момчило, Раденка Спасенија Миленко, Радић Миливоје Драган, Радисављевић-Божовић Владана Олга, Роман Илије Ристо, Радловић-Тричковић Душана Радица, Раичевић Љубомира Милош, Ракић Миливоја Драган, Ралић Радивоја Тиодор, Ранковић Радомира Живојин, Савић Милорада Милисав, Савовић Милоша Томислав, Симић Димитрија Јанићије, Симић Драгољуба Радомир, Симић Радомира Златомир, Симић-Терзић Живка Весна, Спасић Стојанча Борко, Спасић Чедомира Живојин, Стаменковић Вујадина Томислав, Станимировић Радивоја Надежда, Станковић Јаћима Александар, Стрчевић-Анђић Живојина Милица, Стефановић Димитрија Чедомир, Сте-

фановић-Младеновић Душана Станимирка, Стевић Момчила Градимир, Стојанчов Симеона д-р Александар, Стојановић Владимира Милан, Стојановић Николе Сретен, Стојимировић Андреје Станоје, Шишовић-Недељковић Миломир Љиљана, Тешић Бранка Томислав, Томић Живорада Миливоје, Трифуновић Миће Марко, Тришевић Чедомира Млађен, Угринова Чедомира Драган, Весић Здравка Драгић, Васиљевић Бориса Милан, Величковић Петра Јован, Величковић Добрице Миодраг, Видић Стевана Здравко, Видојевић Петка Ранко, Вимић Лука Момчило, Битмер Константина Стеван, Вучковић Радомира Милан, Вујичић Богољуба Никола, Вујовић Драгутина Душан, Вуковић Илије Радомир, Здравковић-Васић Адама Надежда, Зејак Зајка Ђорђа, Зекановић Туре Тома, Златановић Благоја Предраг, Живадиновић Борисава Радоје, Живановић Милисав Бранислав, Живковић Владимира Веселин, Живковић Борислава Златко, Журжевић Милутина Ѓуја,

– за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената гботност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Ивановић Стевана Милан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Максимовић Атанасија Трајко, Милидраг Милана Слободан, Миловановић Милорада Светислав, Московљевић-Боровић Милана Олга, Николић Драгића Милета, Салевић Ђорђа Звонимир;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексић Стојадина Радош, Андрић Мијаила Борисав, Бобић Светомира Витомир, Боснић Јове Слободан, Ђорђевић Драгоја Живадин, Гајић-Алексић Немање Јелица, Иванковић Драгољуба Радослав, Ивановић Милутина Сретен, Каспаровић Јарослава Дагутин, Крнета Милке Милорад, Лазић Миливоја Бране, Марковић Душана Видоје, Матић Ивана Александар, Мишић Десимира Миљко, Миленковић Михаила Светозар, Пајевић Милосав Станиша, Павловић Живка Живорад, Плавшић Живке Величко, Поповић Андрије Јанко, Рисантијевић Драгутина Радомир, Салиховић Салкан Салко, Савић Срећка Љубомир, Стоиљковић Миливоја Радислав, Стојановић Војислава Никола, Стојановић Теодосија Велумир, Видојевић Велимира Радоје, Влајковић Драгише Сретен, Зазић Витомира Милисав, Жебељан Стеван Драгиша, Жилић-Лукић Велисава Милена, Живковић Драгослава Јовица;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аничић Станка Михајло, Цекић Александра Момир, Цветков Димитра Витомир, Ѓузовић Илије Ратомир, Чварковић-Никезић Крсте Добрила, Дабовић Иѓната Радоје, Димитровић Живојина Зоран, Ђокић Славимира Мирољуб, Ђокић-Илић Бранислав Росанда, Ђукић-Рајчић Алесандра Властимила, Илић Александра Милић, Јовановић Драгослава Драгић, Кандић Тадије Љубомир, Крсмановић Радована Драгутин, Крстић Ристе Десмир, Крунић Радише Миле, Лугоња Милоша Стојан, Лукић Животе Живојин, Малиновић Аранђела Љиљана, Марчић-Ђурић Миле Милица, Мијалковић Новака Мирко, Милићевић Новака Мирко, Милорадовић-Стевић Станка Анђелија, Митић Петра Радивоје, Младеновић Светислава Радослав, Николић Божидара Драгољуб, Николић Продана Живан, Обрадовић Драгољуба Милан, Орлић Драгиша Коста, Пауновић Величка Миодраг, Павловић љубе Богдан, Пејиновић Проке Петар, Перишић-Мулић Здравка Милеса, Петрикић Радивоја Ненад, Петровић Александра Миодраг, Поповић Бранка Милан, Радојичић Здравка Миољуб, Радојевић Мијата Маринко, Ракић Радомира

Стојан, Ранковић Станислава Живислав, Савић-Лакић Белише Биљана, Симовић Радосава Владан, Смиљковић-Раковић Лазара Видосава, Спасић Станојка Денко, Спасојевић Миливоја Радосав, Стакић Милутина Миодраг, Стакић Милорада Велисав, Стаменковић Светомира Витомир, Станковић-Миличић Добросава Загорка, Станојевић Живомира Негован, Стевановић Живојина Градимир, Стевановић Милоја Живорад, Стојановић Живка Стојан, Стошић-Турдић Милинка Радовина, Томић Милана Радивоје, Томић Максима Стеван, Топаловић Вука Ђурђе, Топаловић Вука Петроније, Вучићевић-Радоњић Бошка Божанка, Вучићевић Љубише Михајло, Здравковић Душана Стојан;

– за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ђурић Луке Слободан, Грујић Драгутина Бранислав, Лукић Живка Милић, Матејић Живојина д-р Бранислав, Миладиновић Милутина Драгољуб, Милета Николе Слободан, Никодијевић Василија Светислав, Омић Данила Илија, Радуловић Марка Драгомир, Рашковић Милана Драган, Савић Миломира Радиша, Вељковић Радослава Милан;

Бр. 129
2 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од сојузните органи и организации

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Стојковић Станимира Србољуб,
Живковић Добросава др Живота;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Паовић Лазара Душанка;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Церовач Анѓелка Бранко, Чаировиќ-Ђуричек Јана Јелисавета;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сташиќ Димитрије Љубиша, Војновиќ Матије Влада;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Кончар Петра Јадранка;
Од СР Хрватска

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Штемберга Јосипа Феручо;

Од СР Словенија

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Белокрањска трикотажна индустрија „Бети“ – Метлика;

Од СПА Војводина

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во поттикнувањето на културно-просветните активности на југословенските иселеници и придонес кон развивањето на пријателските врски меѓу нивната сегашна татковина и Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Матица на иселениците на Војводина – Нови Сад;

Бр. 130
3 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Словенија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Рау Иван Иван;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Петрич-Пожун Рудолфа Марта;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брезник Јохан Јанез, Смердељ Едвард Јуриј;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бубањ Виктор Дуња, Цестник-Заднек Иван Соња, Кокаљ Алојзиј Луција;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Авсец Франц Марјан, Хајдаровић Иванушич Рудолф
Агнета, Плетерски Драго Мартина;

Од СР Србија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Вошковић Алексија Страхиња, Цасојевић Драгољуб
Александар;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Љубисављевић Гаврила Мирослав;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНА СВЕЗДА

Милосављевић Драгомира Радмила, Мојовић
Божидар Љубомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ерић Новака Драгутин, Станкович Милана Миливо-
је, Стефановић Боре Братислав, Вучковић Павла Власти-
мир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богановић Милана Момчило, Илић Василија Миод-
раг, Јанић Томе Предраг, Крстић Светислава Душан, Љу-
бисављевић Гаврила Милосав, Мичић Живојина Боривоје,
Милосављевић Милутина Десимир, Милошевић Мирка
Витомир, Митровић Јездимира Јовица, Рајковић Витка
Божидар, Савић Здравка Нестор, Станковић Михајла Бо-
рисав, Станковић Трајка Србијанка, Стојановић Стојана
Виден, Стојичић Душана Станоје, Вељковић Милорада
Драгољуб, Вучић Александра Светомир;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Динић Душана Драгољуб, Јоцић Богосава Радомир,
Стојановић Петра Вера;

Од САП Војводина

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хархаји Јанко Јанко, Јаковљев Светозара Кристи-
фор;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигнувањето на воено-стручно знаење и борбената гот-
вност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

Јањић Михајло Млађан, Поцрнић Миле Никола;

Бр. 131
9 декември 1986 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

**УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се

одликува

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односи
помеѓу СФРЈ и Источна Република Уругвај

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Rafael Fernandez-Servilla - амбасадор на Источна Ре-
публика Уругвај во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија;

Бр. 132
16 декември 1986 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

СОДРЖИНА :

	Страна
15. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување на средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година и во 1987 година — — —	61
16. Закон за измени и дополненија на Законот за покрите на курсните разлики по странски кредити — — — — — — — — — — — — — — —	62
17. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1988 година	63
18. Закон за измени и дополненија на Закон за девизното работење — — — — — — — — — — —	63
19. Резолуција за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година — —	65
20. Одлука за претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1988 година — — — — — — — — —	77
21. Одлука за претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 28 мај 1988 година — — — — — — — — — — —	78
Одликувања — — — — — — — — — — — — — — —	78